



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 9 септември 1999
Скопје
Број 58
Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1535.

Врз основа на член 17 став 4 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија и член 6 од Деловникот за организација, делокруг и начинот на работата на работните тела на Претседателот на Република Македонија донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Д-р Славко Милосавлевски се разрешува од претседател на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.

II

Академик Цветан Грозданов се именува за претседател на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-877
7 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1536.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Викторија Бабамова од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/6
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1537.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Снежана Билиќ од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/7
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1538.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува д-р Митко Камчевски од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/8
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1539.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука се назначува Марија Милошевска, досегашен помошник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4156/2
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1540.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука се назначува Живко Колчакоски, началник на Одделението за програми и проекти во Министерството за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4157/2
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1541.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука се назначува Коста Јовчевски, началник на Одделението за систем и организација на научноистражувачката дејност, во Министерството за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4158/2
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1542.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука се назначува м-р Насер Раими, магистер по земјоделски науки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4159/2
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1543.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

1. За помошник на министерот за образование се назначува Ацер Иметовска, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4177/1
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1544.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Арбен Гоља од должноста помошник на секретарот на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4178/1
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1545.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО – РАДИО ВЕЛЕС

1. Драги Миладиновски, се разрешува од должноста директор на Радио Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1877/1
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1546.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО – РАДИО ВЕЛЕС

1. За вршител на должноста директор на Јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Велес, се именува Емилија Здравкова, дипломиран педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1877/2
17 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1547.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За советник на министерот за здравство се назначува Богдан Шаљик, досегашен советник за економски прашања во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4066/2
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1548.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За советник на министерот за здравство се назначува Димитрије Папанку, доктор на стоматологија, досегашен советник за стоматолошка заштита во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4067/2
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1549.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ШОПОВ“ – ШТИП

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип се именуваат:

а) за претседател
– Анчо Стојанов, економист, сопственик на конфекцијата „Стилтекс“ – Штип.

б) за членови:

– Глигор Ивановски, економист, директор на „Неметали“,

– Миланчо Георгиев, дипл. артист, актер во Народниот театар Штип.

Од редот на вработените во Домот:

– Благој Самоников, професор по книжевност стручен соработник во Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип,

– Илчо Биков, организатор благајник во Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4185/2
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1550.

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Јован Бишковски од должноста помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4235/2
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1551.

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се назначува Јовица Тодоровски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4235/3
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1552.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на секретарот на Владата на Република Македонија се назначува Сали Сали, дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4274/1
24 август 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1553.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/99), министерот за стопанство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на републичкиот инспектор за техничка инспекција (во натамошниот текст: легитимација).

Образецот на легитимацијата е прикажан во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Димензиите на легитимацијата се 9 x 6 см.
Легитимацијата има полутврди темносини корици.
Внатрешните страни се од бела хартија.

Член 3

Легитимацијата содржи:

1. На предната страна на корицата со златна боја: грбот на Република Македонија; зборовите: „Република Македонија, Министерство за стопанство, Републички инспекторат за техничка инспекција“.

На средина на корицата зборовите: „Инспекторска легитимација“.

2. На втората страна на корицата има простор за фотографија на имателот на легитимацијата 5,5 см. x 3,5 см, со втиснат печат на Министерството за стопанство, под која се наоѓа своерачниот потпис на имателот на легитимацијата.

3. На првата внатрешна страна стојат зборовите „Република Македонија, Министерство за стопанство, Републички инспекторат за техничка инспекција“, празна линија за име и презиме, потоа зборовите: „овластен е како“, под тоа три празни линии. Под линиите стојат зборовите: „Да врши инспекциски надзор, согласно Законот за техничка инспекција „Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/99. Под овие зборови стои зборот „број“, празен простор за бројот и зборовите: „датум на издавањето“, печат на Министерството за стопанство и линија, потпис на министерот за стопанство.

4. На втората, третата и четвртата страница по три пати на секоја страница стојат зборовите: „Легитима-

цијата важи: До“ празен простор, потоа зборот „година“, печат и потпис на министерот за стопанство.

Член 4

Легитимацијата се заменува со нова, ако:

1. Заради дотраеност или оштетување стане неупотреблива;
2. Се изгуби или на друг начин исчезне;
3. Имателот ги промени личните податоци.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5486/3
31 август 1999 година
Скопје

Министер
Михајло Толевски, с.р.

**ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА**

(прва страна на корицата)




РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКТОРСКА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

(втора страна на корицата)



(М.П.)

(потпис на имателот на легитимацијата)

(прва внатрешна страна)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

име и презиме
Овластен е како

Да врши инспекциски надзор, согласно
Законот за техничка инспекција
Сл.весник на РМ бр. 48 / 99

број _____ датум на издавањето _____

М.П.

(министер за стопанство)

(втора внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

(трета внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

(четврта внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

Легитимацијата важи:

До _____ година

М.П.

(министер за стопанство)

1554.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 1 во општините Берово, Пехчево и Блатец

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 1 во општините Берово, Пехчево и Блатец ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 1 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 1 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ДРАГИ ТОПАЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. СТЕВЧО СОКОЛОВСКИ | - СПМ |
| 3. МЕТОДИ ВЕЗЕНКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗВОНКО МИОВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ЈОВАН ЈАНТИНСКИ | - СДСМ |
| 2. СЛАВЧО ГОШЕВСКИ | - СПМ |
| 3. МИЛЕ ЦЕКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БОРЧЕ СИМЕОНОВ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 144/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 2 во општините Делчево и Македонска Каменица - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 2 во општините Делчево и Македонска Каменица - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 2 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 2 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ДУШКА СУГАРЕВА | - СДСМ |
| 2. СЛАВЧО АНТОВСКИ | - СПМ |
| 3. БОРО АТАНАСОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАНЧО ЃОРГИЕВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. КИРО ЗЛАТАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. СЛАВЧО МИТЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ВЛАТКО ЕФТИМОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БОРИС МУЦУНСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 145/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3 во општините Винаца, Македонска Каменица - дел и Оризари

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3 во општините Винаца, Македонска Каменица - дел и Оризари ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 3 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 3 се именуваат:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. ПАНТЕ СПАСОВ | - СДСМ |
| 2. МИТКО ТРАЈКОВ | - СПМ |
| 3. БЛАЖЕ ЦОНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЃОРЃИ АНАКИЕВ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ВАНЕ АТАНАСОВ | - СДСМ |
| 2. КРИСТИНА МАНАСИЕВА | - СПМ |
| 3. ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СНЕЖАНА СТОИМЕНОВА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 146/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 4 во општина Кочани - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 4 во општина Кочани - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 4 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 4 се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. БЛАГОЈ ПАНОВ | - СДСМ |
| 2. ИЛИЈА АРСОВСКИ | - СПМ |
| 3. АНГЕЛ МАКСИМОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СЛАВЕ ПАУНОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. МИЛЕ АНДОНОВ | - СДСМ |
| 2. ИВАН КОЦЕВ | - СПМ |
| 3. АНГЕЛЧО ПАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СТАНКА АНГЕЛОВА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 147/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 5 во општините Кочани - дел, Чешиново - дел, Облешево - дел и општина Зрновце

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 5 во општините Кочани - дел, Чешиново - дел, Облешево - дел и општина Зрновце ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 5 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 5 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ | - СДСМ |
| 2. ЛАЗО КУЗМАНОВ | - СПМ |
| 3. ТОМО ДОНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПАНЧЕ ЕДРОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. МЕТОДИ НИКОЛОВ | - СДСМ |
| 2. КИРИЛ ЈАНЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ИЛЧО СТОЈАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЛАЗАР ДИМИТРИЈЕВ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 148/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 6 во општина Штип
- дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 6 во општина Штип - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 6 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 6 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. МИЛАНЧО УСПРЦОВ | - СДСМ |
| 2. ЗЛАТКО САРЕВ | - СПМ |
| 3. МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НИКОЛА НАЦАКОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. МЕТОДИ МИЛЕВ | - СДСМ |
| 2. ГОРАН АНДНОВ | - СПМ |
| 3. НИКОЛА ДОНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ТЕОХАР МАКСИМОВ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 149/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 7 во општина Штип
- дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 7 во општина Штип - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 7 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 7 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | - СДСМ |
| 2. СИМЕОН КОЖУХАРОВ | - СПМ |
| 3. БЛАЖЕ ЦАЦКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАРИНЧО МАРОЛОВ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. РИСТО АВУКАТОВ | - СДСМ |
| 2. КРУМ МАРЕНЧЕВ | - СПМ |
| 3. СЛАДИКА ЦОНОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЛИДИЈА ЈОРДАНОВА | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 150/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 8 во општините Свети Николе и Лозово

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 8 во општините Свети Николе и Лозово ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 8 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 8 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. МИТРЕ ГОШЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ТРАЈАН БОШЕВ | - СПМ |
| 3. СТЕВО СТОЈЧЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДАНИЕЛА ЈАНЕВСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ЉУПЧО ДИМИТРОВ | - СДСМ |
| 2. ВЕЛИЧКО ПЕТРУШЕВ | - СПМ |
| 3. СЛОБОДАН АНЧЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АНГЕЛ МАНЕВ | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 151/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 9 во општините Радовиш - дел и Конче

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 9 во општините Радовиш - дел и Конче ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 9 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 9 се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. ДУШАН ЧАМИНСКИ | - СДСМ |
| 2. ТОДЕ РИСТОВ | - СПМ |
| 3. ЕВТИМ МАНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИТЕ ЕФТИМОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. СТРАХИЛ ГАВРИТОВ | - СДСМ |
| 2. ДРАГИ ДИМИТРИЕВ | - СПМ |
| 3. КОЛЕ НИКОЛОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈОВАН КАРАДАЧКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 152/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во општина Струмица - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во општина Струмица - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 10 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 10 се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ДРАГАН ШЕКЕРИЕВ | - СДСМ |
| 2. ЗОРКА МИТЕВА | - СПМ |
| 3. МИТКО ДИМИТРИЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПАНДЕ ТОДОРОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЈОСИФ ХРИСТОВ | - СДСМ |
| 2. ДРАГИ МЕХАНЦИСКИ | - СПМ |
| 3. ГОРГЕ СПАСОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАСИЛ КРСТЕВСКИ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 153/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 11 во општините Струмица - дел и Куклиш - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 11 во општините Струмица - дел и Куклиш - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 11 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 11 се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ЗОРАН УЗУНОВ | - СДСМ |
| 2. СТОЈАН ДОНЕВ | - СПМ |
| 3. ЗЛАТКО ИВАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РИСТО АНГЕЛОВ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ПЕЦО ФОНЧЕВ | - СДСМ |
| 2. НИКОЛА ПЕФКЕВ | - СПМ |
| 3. БОРИС ГАЛЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈАСМИНА СТОЈКОВА | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 154/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 12 во општините Радовиш - дел, Подареш, Василево, Босилово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 12 во општините Радовиш - дел, Подареш, Василево, Босилово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 12 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 12 се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ИЛИЈА ГЛИГОРОВ | - СДСМ |
| 2. ВАНЧО ТАГАРСКИ | - СПМ |
| 3. ДРАГИ СТОЈЧЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РИСТО ПАРАЛИДОВ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ВЛАДО ГОЦИРОВ | - СДСМ |
| 2. МАРЈАНЧО ТРАЈКОВ | - СПМ |
| 3. АТАНАС КАРАБИЧАКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РИСТО РИСТОВ | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 155/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 13 во општините Босилово - дел, Ново Село, Куклиш - дел и Муртино

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 13 во општините Босилово - дел, Ново Село, Куклиш - дел и Муртино ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 13 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 13 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. БОРИС РИСТОМАНОВ | - СДСМ |
| 2. ДРАГИ ДИМИТРИЕВ | - СПМ |
| 3. ТРЕНДАФИЛ ЗЛАТИНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАНЧО ГЕОРГИЕВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ДРАГИ КОЦЕВ | - СДСМ |
| 2. РИСТО ТРАЈКОВ | - СПМ |
| 3. КИРИЛ ДЕЛЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АЛЕКСАНДАР ТИЛЕВ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 156/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 14 во општините Чешиново - дел, Облешево - дел, Пробиштип, Злетово и Карбинци

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 14 во општините Чешиново - дел, Облешево - дел, Пробиштип, Злетово и Карбинци ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 14 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 14 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ДРАГАН ВЕЛКОВ | - СДСМ |
| 2. НЕВЕНКА НОТЕВСКА | - СПМ |
| 3. СОЃА НАКОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВИТОМИР ЈОСИФОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. ДЕЛЧЕ СТОИЛОВ | - СДСМ |
| 2. СТОЈАН ЗЛАТКОВ | - СПМ |
| 3. ЦАРКА АМПЕВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПЕРО ТРАЈЧЕВ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 157/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 15 во општините Кратово, Куманово - дел, Орашац и Клевовце

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 15 во општините Кратово, Куманово - дел, Орашац и Клевовце ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 15 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 15 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ДИМИТАР НИКОЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БОРИС ПЕШОВ | - СПМ |
| 3. ТРАЈЧО БОЖИНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАРЈАН АРСОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. СЛОБОДАН ПОСТОЛОВ | - СДСМ |
| 2. БЕЈТУЛА БАЈРАМИ | - СПМ |
| 3. ВЕСНА ЦЕКОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НАТАЛИЈА ЈОРДАНОВСКА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 158/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 16 во општините Крива Паланка и Ранковце

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 16 во општините Крива Паланка и Ранковце ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 16 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 16 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. БРАНКО ДАВИТКОВ | - СПМ |
| 3. ВЕРА СТАНОЕВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЛИДИЈА МИТОВСКА | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. БЛАГОЈ МЛАДЕНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БЛАГОЈА МИТОВСКИ | - СПМ |
| 3. МИМОЗА СТОЈАНОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДРАГАН РИСТОВСКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 159/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 17 во општина Куманово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 17 во општина Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 17 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 17 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. СНЕЖАНА ХРИСТОВСКА | - СДСМ |
| 2. ФАДИЛ ШАБАНИ | - ПДП |
| 3. ГОРАН ПЕШЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРАН ДОДЕВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. КОЧО ТРАЈКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БЕРАТ АЌИФИ | - ПДП |
| 3. ЗОРАН ЦВЕТКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВЕРА НАСЕВА | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 160/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 18 во општина Куманово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 18 во општина Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 18 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 18 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ВИКТОР БОЖИНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЈАКИМ СТРОИМАНОВ | - СПМ |
| 3. СРЕЌКО МЛАДЕНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. БОБАН МИЛОШЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ИСМАИЛ ЦЕЛАДИНИ | - ПДП |
| 3. ВЕСНА ПАНТАЗИЕВА-КОЛЕВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ГОРДИЦА ТОДОРОВСКА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 161/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 19 во општина Куманово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 19 во општина Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 19 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 19 се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. МИЛЕ АРСОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ТИХОМИР ТЕОДОСИЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ЗВОНКО БОГДАН | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ГОРАН ЦВЕТКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. СУНАЈ МУСТАФА | - ПДП |
| 3. АЛЕКСАНДАР ДАШТЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БОРИС КРАЉЕВСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 162/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините Куманово - дел и Старо Нагоричане

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините Куманово - дел и Старо Нагоричане ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 20 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 20 се именуваат:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. НОВЧА КРСТЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ХАСАН СУРОН | - ПДП |
| 3. ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДРАГАН ПАВЛОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ДЕЈАН МИЛОШЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. КРУМЕ ЈОВАНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ИВИЦА АНГЕЛОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАРТА ТРИФУНОВСКА | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 163/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 21 во општина Липково

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 21 во општина Липково ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 21 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 21 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. МИЛОВАН ПЕШИЌ | - СДСМ |
| 2. ЕНВЕР СЕЛМАНИ | - ПДП |
| 3. БОГОЉУБ ИЛИЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АДНАН ИБРАИМИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. МИЛУТИН ИЛИЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ШУКРИ ИСУФИ | - ПДП |
| 3. НОВИЦА ДАМЃАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШАИП РАМАДАНИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 164/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 22 во општините Валандово, Богданци и Стар Дојран

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 22 во општините Валандово, Богданци и Стар Дојран ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 22 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 22 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. НИКОЛА АНЧЕВ | - СДСМ |
| 2. МИРОСЛАВ ШУНТОВ | - СПМ |
| 3. ИЛИЈА МИТКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИРЧЕ СПАСКОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. КАТЕРИНА ЃОРГИЕВА | - СДСМ |
| 2. БРАНКО ТОДОРОВ | - СПМ |
| 3. КОСТАДИН КАРАКАБАКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИЛЕВА ПРОЧКОВА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 165/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 23 во општините Гевгелија и Миравци

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 23 во општините Гевгелија и Миравци ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 23 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 23 се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. РИСТО КОТЕВ | - СДСМ |
| 2. МИТКО ДОЈЧИНОВ | - СПМ |
| 3. ДИМИТАР ЈОВАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДИОНИШ ЧУРЛИНОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. МИЛЕ САВИЌ | - СДСМ |
| 2. УБАВКА ЛИКИМОВА | - СПМ |
| 3. АПОСТОЛ КАРАТЕРЗИЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РИСТО КАРТОВ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 166/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 24 во општините Неготино и Демир Капија

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 24 во општините Неготино и Демир Капија ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 24 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 24 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ДИМИТАР ДИМОВ | - СДСМ |
| 2. МИТРЕ ЛАЗОВ | - СПМ |
| 3. ОРЦЕ АНГЕЛОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЦВЕТКО СТОЈКОВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ЕРОЛ МУСТАФОВ | - СДСМ |
| 2. КОСТАДИН ДИМИТРИЕВ | - СПМ |
| 3. ВЕРА АДАМОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДУШАН АНДОВ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 167/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 25 во општина Кавадарци - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 25 во општина Кавадарци - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 25 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 25 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЗДРАВЕ ДИМИТРОВ | - СДСМ |
| 2. ЗОРАН СИРМЕВ | - СПМ |
| 3. РИСТАКИ ЧАДАМОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СПАСИЈКА ЧЕМЕРСКА | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. АНГЕЛ КОСТАДИНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ГОРАНЧЕ ИЛИОСКИ | - СПМ |
| 3. ДУШАНКА НИКОЛОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 168/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 26 во општините Кавадарци - дел, Конопиште и Росоман

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 26 во општините Кавадарци - дел, Конопиште и Росоман ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 26 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 26 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. МЕТОДИ КУЗМАНОВ | - СДСМ |
| 2. ЗОРАН ПЕТРОВ | - СПМ |
| 3. БЛАГА КАРАДАКОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РОСКА ЈОВАНОВА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. ЈАНЕ СТАВРОВ | - СДСМ |
| 2. БЛАЖЕ ТАСЕВ | - СПМ |
| 3. ЛЕНА СТАНКОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ОЛГА МАКАЛОСКА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 169/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 27 во општините Велес - дел, Богомила, Чашка и Извор

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 27 во општините Велес - дел, Богомила, Чашка и Извор ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 27 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 27 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. БЛАГОЈ ЈОВАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. АНДОН БУЈУКЛИЕВ | - СПМ |
| 3. ЉУПЧО АРСОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВИОЛЕТА ГРУБОР | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. АДЕМ КИЦАРА | - СДСМ |
| 2. ТРАЈЧЕ АВРАМОВ | - СПМ |
| 3. МАЈА АНДРЕЕВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВЕРКА ЈУГОВА | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 170/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 28 во општина Велес - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 28 во општина Велес - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 28 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 28 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЈОВАН ЛАЗОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕТАР ИЛИЕВ | - СПМ |
| 3. КОСТАДИН БАБУНСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПАНЧЕ АРСОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. МАРЈАНЧО НИКОЛОВ | - СДСМ |
| 2. БОЈАН ТОДОРОВ | - СПМ |
| 3. ДЕЈАН ЗДРАВКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАКСИМ ГОНЕВ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 171/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 29 во општините Велес - дел и Градско

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 29 во општините Велес - дел и Градско ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 29 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 29 се именуваат:

- | | |
|--|--------------|
| 1. ГОЦЕ ЈОВАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ГОРЕ АНДОНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ВАЛЕНТИНА ДЕЛИМАНЧЕВА-АНДРЕЕВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СНЕЖАНА СКОРНИЕВА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ТОМЕ ТРАЈКОВ | - СДСМ |
| 2. ОЛИВЕР ДИМОВ | - СПМ |
| 3. БОРИС ПЉАКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БРАНКО КОСТОВСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 172/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 30 во општина Битола - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 30 во општина Битола - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 30 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 30 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ДУ ШКО ЈАНКУЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ | - СПМ |
| 3. СУЗАНА НЕВЕНОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЦВЕТАНКА ДИМОВСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ПАНДЕ БОГОЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕЦО ДИМОВСКИ | - СПМ |
| 3. ДИМО МИЦКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАСА ПЕТРОВСКА | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 173/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 31 во општина Битола - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 31 во општина Битола - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 31 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 31 се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. АТАНАС МИТРЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕТАР ДИМИТРОВСКИ | - СПМ |
| 3. ДОБРЕ ДАМЈАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈУЛИЈАНА ХРИСТОВСКА | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ТРАЈКО СОКОЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЃОРЃИ АДАМОВ | - СПМ |
| 3. НИКОЛИНА ИВАНОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ТАТЈАНА АЃИЕВА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 174/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 32 во општините Битола - дел и Бистрица - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 32 во општините Битола - дел и Бистрица - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 32 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 32 се именуваат:

- | | |
|--|--------------|
| 1. БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА | - СДСМ |
| 2. БРАНКО КРСТЕВСКИ | - СПМ |
| 3. СНЕЖАНА ЗАПАРЕНКО-АНАСТАСОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ГОРГИ ДИМОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. МИЛАН ЛАЗАРЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЈОНЧЕ ЃАКОВСКИ | - СПМ |
| 3. ЗОРАН АТАНАСОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СОЃА КОСТОВА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 175/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 33 во општините Битола - дел, Бистрида - дел и Цапари

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 33 во општините Битола - дел, Бистрида - дел и Цапари ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 33 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 33 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. КРСТЕ БЕЛЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕЦЕ ЃАКОВСКИ | - СПМ |
| 3. КОСТАДИНКА ШКИПОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МЕТОДИЈА СТОЈЧЕВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. НИКОЛА ТЕМЕЛКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ПЕЦО ХРИСТОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ГОРАН ШУНДОВСКИ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 176/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 34 во општините Битола - дел, Бистрица - дел, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани и Добрушево

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 34 во општините Битола - дел, Бистрица - дел, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани и Добрушево ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 34 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 34 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. БРАНКО СТОЈАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЕЛИЦА ИЛИЕВСКА | - СПМ |
| 3. ЕЛИЗАБЕТА БЛАЖЕВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИВАНЧО ТРАЈКОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. БОРИС ХРИСТОВСКИ | - СДСМ |
| 2. НИКОЛА ПЕТРОВСКИ | - СПМ |
| 3. ЖИВКО СТОЈКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. КИРЕ БОЖИНОВСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 177/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина Прилеп - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 35 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 35 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЗЛАТКО СИМОНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. СНЕЖАНА БОГЕСКА | - СПМ |
| 3. ИЉКО ПЕТКОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРАН БОЈОСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. СНЕЖАНА РАЕВИЌ | - СДСМ |
| 2. ЗУЛГАНИ ОСМАНОВСКИ | - ПДП |
| 3. ТОМЕ МИЛАНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИЛИЈА ТРАЈКОСКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 178/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 36 во општина Прилеп - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 36 во општина Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 36 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 36 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. КИРО БАБАНОСКИ | - СДСМ |
| 2. НАТАША ГРИЖОСКА | - СПМ |
| 3. БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРАН БОНЕСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ЈОВКО КОЛЧЕСКИ | - СДСМ |
| 2. МУАМЕТ СУЛЕЈМАНОВСКИ | - ПДП |
| 3. ЉУБЕН ТАЛЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДОНЕ ГРИГОРИУ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 179/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 37 во општина Прилеп - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 37 во општина Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 37 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 37 се именуваат:

- | | |
|---|--------------|
| 1. КАРОЛИНА ШУКУРОСКА | - СДСМ |
| 2. МИРЈАНКА ПЕПЕЉУГОВСКА-ГЕГОСКА | - СПМ |
| 3. ЖАН ЦРНЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЖАКЛИНА ДАМЧЕСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. БЛАГОЈА БРСАКОСКИ | - СДСМ |
| 2. БУЈАР МЕМЕДОСКИ | - ПДП |
| 3. БОРИС ЈОВАНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАНЧО КОНЕВ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 180/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 38 во општините Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 38 во општините Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 38 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 38 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. БЛАГОЈА КРСТЕСКИ | - СДСМ |
| 2. ВЛАДО ДЕСПОТОСКИ | - СПМ |
| 3. МИЛЕ ЈОВАНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СТЕФАН АЦЕСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. САТКИ МИФТАРОСКИ | - СДСМ |
| 2. ИЦКО РИПИЛОСКИ | - СПМ |
| 3. БЛАГОЈА ДУНИМАГЛОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШУКРИЈА МИФТАРОСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 181/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 39 во општините Демир Хисар, Сопотница, Крушево и Житоше

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 39 во општините Демир Хисар, Сопотница, Крушево и Житоше ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија број 39 на Изборната единица и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 39 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. МИХАЈЛО НАКА | - СДСМ |
| 2. АДНАН МЕМЕТИ | - ПДП |
| 3. НИКОЛА КРСТЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВЕРА ТРАЈЧУЛЕСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. СПАСЕ СТОЈЧЕСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕТАР КОТЕСКИ | - СПМ |
| 3. ЗОРАН ВЕЛЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВЕЛКО КОСТОСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 182/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 40 во општина Кичево - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 40 во општина Кичево - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 40 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 40 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. РАЈНА АЛЕКСОСКА | - СДСМ |
| 2. ЈОВИЦА НАУМОСКИ | - СПМ |
| 3. МИЛЕ КРАГУЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БИЛЈАНА ГРУЈОВСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. МИМЕ СТАНОЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ГОРАН СТОЈАНОСКИ | - СПМ |
| 3. СТОЈКО ЗДРАВЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДИМИТРИЈЕ ДИМОСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 183/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 41 во општините Македонски Брод, Самоков, Пласница, Србиново - дел, Кичево - дел, Другово и Вранештица

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 41 во општините Македонски Брод, Самоков, Пласница, Србиново - дел, Кичево - дел, Другово и Вранештица ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 41 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 41 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. МИЛУТИН СТОЈАНОСКИ | - СДСМ |
| 2. МИЛОСИМ ВОЈНЕСКИ | - СПМ |
| 3. МИЛОРАД КОСТЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗЛАТКО ДОДОВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. АБИБ САЛИФОСКИ | - СДСМ |
| 2. ЛУМЕ АДЕМОГЛУ | - ПДП |
| 3. НОВЕ ШТЕРЈОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАРЈАН ДИМОСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 184/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 42 во општините Србиново - дел, Кичево - дел, Осломеј и Зајас

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 42 во општините Србиново - дел, Кичево - дел, Осломеј и Зајас ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија број 42 на Изборната единица и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 42 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ШТЕРЈО ВЕЛЈАНОСКИ | - СДСМ |
| 2. КАМЕР ИМЕРИ | - ПДП |
| 3. ДОНЧО БАЈДЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АЛИУ БАЈРАМ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. СПАСЕ ИСАЈЛОСКИ | - СДСМ |
| 2. АХМЕТ ХАЛИМИ | - ПДП |
| 3. ЉУПЧО ГРУЈОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРАН СТЕФАНОСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 185/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините Дебар и Центар Жупа

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините Дебар и Центар Жупа ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 43 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 43 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. СЕЈДУЛА ЛИМАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. АВНИ БОРОВА | - ПДП |
| 3. БЛАЖЕ ШТЕРЈОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШПЕТИМ ЦАМИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ПЕРО СПАСЕВСКИ | - СПМ |
| 2. АГРОН ЦУЛИРА | - ПДП |
| 3. АНКИЦА ИЛИЈЕВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МЕРСИМ МАРКУ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 186/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 44 во општините Струга, Делогожда, Лабуништа - дел и Велешта

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 44 во општините Струга, Делогожда, Лабуништа - дел и Велешта ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 44 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 44 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. КАНИЈА МЕРСИМОСКИ | - СДСМ |
| 2. АДИ УСЕИНИ | - ПДП |
| 3. СЛАВКО КОТЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВИБАР ХАНИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ДРАГАН ЦИРКОВСКИ | - СПМ |
| 2. ЛУТФИЈА САЛОСКИ | - ПДП |
| 3. СТАНИСЛАВ ТАСЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НЕАТ ДЕРВИШИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 187/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 45 во општините Струга - дел и Мешеиште - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 45 во општините Струга - дел и Мешеиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 45 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 45 се именуваат:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. ГОРАН ПОПОСКИ | - СДСМ |
| 2. ЦЕЛАЛ ИСТРЕФИ | - ПДП |
| 3. РОМЕО ДЕРЕБАН | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АВИЧ ДАУТИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ПАВЛИНА МАНДОВА | - СДСМ |
| 2. НАТАША ХИОХИ | - СПМ |
| 3. НИКОЛА ЧАБАСОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СУРИЈА РАШИТИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 188/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 46 во општините Струга - дел, Луково, Лабуништа - дел и Вевчани

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 46 во општините Струга - дел, Луково, Лабуништа - дел и Вевчани ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 46 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 46 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ИЛИЈА МАЦЕСКИ | - СДСМ |
| 2. РОЗА СКРЧЕСКА | - СПМ |
| 3. НАУМЧЕ КЛЕЧКАРОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВАСКА КУКОСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. СТРАШО ОЈЛЕСКИ | - СДСМ |
| 2. МУСТАФА ШИНЧЕ | - ПДП |
| 3. САШО МАРКОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ГОЦЕ ВРАНГЕЛОСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 189/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 47 во општина Охрид - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 47 во општина Охрид - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 47 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 47 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ВЛАДО ЧИНГОСКИ | - СДСМ |
| 2. САШО АЛЧЕСКИ | - СПМ |
| 3. ЗОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈОРДАН ТРЦА | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. МАРЈАН ТРЕНДАФИЛОСКИ | - СДСМ |
| 2. ПРЕДРАГ МАСИН | - СПМ |
| 3. КЛИМЕНТ ЛУКАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИЛУТИН СПИРОСКИ | - ЛДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 190/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 48 во општина Охрид - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 48 во општина Охрид - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 48 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 48 се именуваат:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. НЕЛКО МЕНКИНОСКИ | - СДСМ |
| 2. ПЕТАР ВЕРОНОСКИ | - СПМ |
| 3. АНИТА КИПАРИЗОВСКА-
КРСТЕСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СНЕЖАНА ПЕТКОВСКА | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. РИСТО НОВАКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЃУЛАДИН АТИЛА | - СПМ |
| 3. НАТАША СПИРОСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈОВАН БАТКОВСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 191/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 49 во општините Охрид - дел, Белчишта, Косел и Мешеишта - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 49 во општините Охрид - дел, Белчишта, Косел и Мешеишта - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 49 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 49 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЉУБЕН СТОЈКОСКИ | - СДСМ |
| 2. ТОНИ ИВАНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ДИМИТРИЈЕ ЗИМОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДРАГАН ДИМОСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. КОСТАДИН ЦВЕТАНОСКИ | - СДСМ |
| 2. КУЉТИН КОКУ | - ПДП |
| 3. БЛАГОЈА КРЛЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НАТАЛИЈА СТОЈЛКОСКА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 192/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 50 во општина Ресен

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 50 во општина Ресен ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 50 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 50 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. КИРЕ КИТЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. МЕХМЕТ ХОЏА | - ПДП |
| 3. СРЕБРЕ ЈОВАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НИКОЛА БУНДЕВСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. БОЈАН БЕЛИЧОВСКИ | - СДСМ |
| 2. НОВЕ БОГОЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ИЛИЈА МИНЧЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИРЈАНА НЕДАНОВСКА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 193/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 51 во општините Гостивар - дел, Ростуше и Маврови Анови

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 51 во општините Гостивар - дел, Ростуше и Маврови Анови ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 51 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 51 се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. АНЃЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА | - СДСМ |
| 2. ХАСАН РУФАТИ | - ПДП |
| 3. БОШКО БЛАЖЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. САРАФИЛ АРСОСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ЗОРАН МАТЕСКИ | - СПМ |
| 2. КАСАМ КАСАМИ | - ПДП |
| 3. КАРОЛИНА СПАСЕНОСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НЕЏАТ ИСМАИЛИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 194/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 52 во општините Гостивар - дел, Неготино - Полошко-дел, Врапчиште - дел и Чегране

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 52 во општините Гостивар - дел, Неготино - Полошко-дел, Врапчиште - дел и Чегране ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 52 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 52 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ЕЛИЗАБЕТА РУСЕСКА | - СДСМ |
| 2. ЕКРЕМ ИСЕНИ | - ПДП |
| 3. ГЕНАДИЈА ЛАЗАРЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МУЏДИН БИЛАЛИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ВЛАДО ТРИФУНОСКИ | - СДСМ |
| 2. ЗУДИ ЕМИНИ | - ПДП |
| 3. ЈАГОДА БОГДАНОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈАКУП ЈАКУПИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 195/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 53 во општините Гостивар - дел, Вруток, Неготино-Полошко - дел и Врапчиште - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 53 во општините Гостивар - дел, Вруток, Неготино-Полошко - дел и Врапчиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 53 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 53 се именуваат:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОСКИ | - СДСМ |
| 2. НЕСЕТ ДАУТИ | - ПДП |
| 3. СТРЕТЕ НАУМОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ХАСАН МАХМУДИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ВЕЛКО ТРПЕСКИ | - СПМ |
| 2. НЕЏАТИ ЏАФЕРИ | - ПДП |
| 3. МИЛКА СЕКУЛОСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИМЕРЛИ ОСМАНИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 196/1
27 август 1999 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.**

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините Гостивар - дел и Долна Бањица

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините Гостивар - дел и Долна Бањица ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 54 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 54 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. СРЕЌКО ЛАЗАРЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ИСМЕТ ФЕТАХУ | - ПДП |
| 3. ЈАКОВ ЈАКОВЛЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АБДУЛАДИ САЛМАНИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. НАДИЦА ВЕЛИЧКОВСКА | - СДСМ |
| 2. СОЃА ЃУРЧИНОСКА | - СПМ |
| 3. КАТЕРИНА АНТЕСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МУХАМЕД ТАИРИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 197/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 55 во општините Брвеница - дел, Каменане - дел и Боговиње - дел

1. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 55 во општините Брвеница - дел, Каменане - дел и Боговиње - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 55 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 55 се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. МАГДАЛЕНА НЕСТОРОВСКА | - СДСМ |
| 2. ЈАКУП РЕЦЕПИ | - ПДП |
| 3. ЉУПЧО КОЦЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИМЕРИ АБЕДИН | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ГОРАН ГЕРАСИМОСКИ | - СДСМ |
| 2. ИРФАН АСАНИ | - ПДП |
| 3. СТЕВИЦА САРКОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БЕЈТУЛАХ КАСАМИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 198/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 56 во општините Тетово - дел, Камењане - дел, Боговиње - дел и Шипковица

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 56 во општините Тетово - дел, Камењане - дел, Боговиње - дел и Шипковица ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 56 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 56 се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. НЕБОЈША БОГАТИНОСКИ | - СДСМ |
| 2. ЦЕЛАЛ БЕЏЕТИ | - ПДП |
| 3. СТОЈАН ЃОРЃЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗУЛКУФЛИ АЈВАЗИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ГОРАН ЗОКСИМОВСКИ | - СПМ |
| 2. ИЛАЗ АЛИУ | - ПДП |
| 3. СЕРГЕ ЈАНАКИЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АБЕДИН ВЕЛИУ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 199/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број број 57 во општина Тетово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 57 во општина Тетово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 57 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 57 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. МИРКО ВИДОЕСКИ | - СДСМ |
| 2. ШАБАН ИБРАХИМИ | - ПДП |
| 3. ГОКО СЕРАФИМОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШИНАСИ КАРАЦЕНЕМИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ХРИСТИНА СТОЈАНОСКА | - СДСМ |
| 2. БЛАГИЦА РИСТОВСКА | - СПМ |
| 3. ГОРАН ЈОСИФОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МУЗАФЕР КАМБЕРИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 200/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 58 во општина Тетово - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 58 во општина Тетово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 58 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 58 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. АЛЕКСАНДАР БАЧОСКИ | - СДСМ |
| 2. САФЕТ КАДРИУ | - ПДП |
| 3. ГОЦЕ ВЕСЕЛИНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АБДИУ АБДУЛАЗИЗ | - ПДПА - НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. МИРОСЛАВА АТАНАСКОВИЌ | |
| - ДАВКОСКА | - СПМ |
| 2. ФАДИЛ МЕМЕТИ | - ПДП |
| 3. ДРАГАН ДАВИДОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈАКУП ИСМАИЛИ | - ПДПА - НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 201/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 59 во општините Цепчиште и Теарце - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 59 во општините Цепчиште и Теарце - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 59 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 59 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЉУПЧО СОФРОСКИ | - СДСМ |
| 2. РЕФИК ХАСАНИ | - ПДП |
| 3. СРЕЌКО ЈОВАНОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈАШАРИ ЗУЛКУФЛИ | - ПДПА - НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. БОБИ ПЕТРУШЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. АЗИС АЛИЛИ | - ПДП |
| 3. РАСКО БОГДАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ХАСАН ИДРИЗИ | - ПДПА - НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 202/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 60 во општините Брвеница - дел, Желино и Јегуновце - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 60 во општините Брвеница - дел, Желино и Јегуновце - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 60 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 60 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ИГОР ТРИФУНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ФИКРЕТ ХАЛАИЛИ | - ПДП |
| 3. СТЕВО МОМИРОСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИСМЕН ИСМАИЛЈИ | - ПДПА - НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ДРАГЧЕ РИСТОВСКИ | - СПМ |
| 2. САУБИ АВЗИЈА | - ПДП |
| 3. ТОНИ ИВАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШАБАН ЈАКУПИ | - ПДПА - НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 203/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 61 во општините Тетово - дел, Теарце - дел, Брвеница - дел, Јегуновце - дел и Вратница

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 61 во општините Тетово - дел, Теарце - дел, Брвеница - дел, Јегуновце - дел и Вратница ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 61 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 61 се именуваат:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ГОКО БОГОЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ИСАМЕДИН ЛИМАНИ | - ПДП |
| 3. КРСТЕ РИСТОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЉУБИША СПИРОСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. РАДОСЛАВ РАИЧЕВИЌ | - СПМ |
| 2. КРУМЕ ТРПЧЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ВОЈИСЛАВ АНТОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ДУШАН БОГДАНОВСКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 204/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази Баба - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 62 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 62 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. САШКО МИТРЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ХАЈДАР СЕЈДИУ | - ПДП |
| 3. ЃУРИЦА ПЕЈЧИНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НЕАД АСАНИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. АСЕН ХАЈЧИК | - СДСМ |
| 2. АНИЦА ПУПИНОСКА | - СПМ |
| 3. АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ФАИК ЈАШАРИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 205/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 63 во општина Гази Баба - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 63 во општина Гази Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 63 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 63 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. РАДОВАН ЛАЗОРОВСКИ | - СДСМ |
| 2. СЕЈФЕДИН ДУШКАЈА | - ПДП |
| 3. МАРЈАН КРСТЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СИНИША КАРИЌ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ПЕЦО КУЗМАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ПАНТА ПЕТРОВСКИ | - СПМ |
| 3. ГОРДАНА МИТКОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МАРА СТОЛЕСКА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 206/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 64 во општините Арачиново и Гази Баба - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 64 во општините Арачиново и Гази Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 64 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 64 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. НИКОЛА ЈОВАНОВСКИ | - СДСМ |
| 2. РИДВАН ИБРАХИМИ | - ПДП |
| 3. БОГДАНЧЕ СМИЛЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АЈЕТ РЕЏЕПИ | - ПДПА - НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. ДРАГАН ЗДРАВКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЦЕЛАЛ РАМАДАНИ | - ПДП |
| 3. ГОРАН АПОСТОЛОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НАСЕР СИНАНИ | - ПДПА - НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 207/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 65 во општините Петровец Илинден и Гази Баба - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 65 во општините Петровец Илинден и Гази Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 65 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 65 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ЉУБЕ ЈОСИФОВСКИ | - СПМ |
| 2. БИСЛИМ МАЛИКИ | - ПДП |
| 3. МИЛЕ СТОЈАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СЛАВЧО СТОЈАНОВ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. РАДЕ СПАСОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ДРАГИ НИКОЛОВСКИ | - СДСМ |
| 3. АНЕТА САВОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 208/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 66 во општините Студеничани, Зелениково и Сопиште - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 66 во општините Студеничани, Зелениково и Сопиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 66 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 66 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ДРАГОЉУБ ТРАЈКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. РАМАДАН ЦАФЕРИ | - ПДП |
| 3. СТОЈАНЧЕ ЈОВЧЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АЛИ АДЕМИ | - ПДПА - НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЗОРАН СИМОНОВСКИ | - СПМ |
| 2. ХАМДИ ШАБАНИ | - ПДП |
| 3. ТОНИ НИКОЛОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЛИТА МЕТУШ | - ПДПА - НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 209/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 67 во општина Кисела Вода - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 67 во општина Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 67 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 67 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. РИСТО МЛАДЕНОВ | - СДСМ |
| 2. ЗОРАН МЛАДЕНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ВАСЕ КАНЗУРОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРИЦА СТАНКОВИЌ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. МИЛИЦА ЦАНЕВА | - СДСМ |
| 2. ЈАХЈА ЈУСУФИ | - ПДП |
| 3. АЛЕКСАНДАР САПРОНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЕЛЕНА ПЕЈКОВА - ТЕОДОРОВА | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 210/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 68 во општина Кисела Вода - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 68 во општина Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 68 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 68 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ЛИЛЈАНА КЕРАМИЧИЕВА | - СДСМ |
| 2. ИРЕНА АНДОНОВА | - СПМ |
| 3. БОГДАН ИЛИЈЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПРЕДРАГ МИТРОВ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЗЛАТКО КУЗМАНОВ | - СДСМ |
| 2. ЛЕНКА МИТРОВСКА | - СПМ |
| 3. РАТКО ИЛИЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РОБЕРТ СЕРАФИМОВ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 211/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина Кисела Вода - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), во делот I што се однесува на претседателот на Изборната комисија на Изборната единица број 69 наместо "Зуица Наумовска" треба да стои "Радован Бурјаковски".

Делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 69 и нивни заменици се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 69 се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. СПАСЕ КОСТОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ДОРЧЕ МИШЕВСКИ | - СПМ |
| 3. ЃОРЃИ ТРАЈКОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МЕРГИМ ЦАМИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ИВАНКА СЕКУЛОВСКА | - СДСМ |
| 2. МЕМЕТ ЗЕНУЛАХУ | - ПДП |
| 3. РАДЕ ЛЕСОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БЕДРИ БАЈРАМИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 212/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина Кисела Вода - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 70 и нивните заменици, се менува и гласи:

Делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 70 и нивни заменици се менува и гласи:

II. За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 70 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЈЕЛЕНА ПАВЛОВСКА | - СДСМ |
| 2. АРСИМ РЕЦЕПИ | - ПДП |
| 3. ТРПКО ДИМОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПЕТАР СИБИНОСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ИВИЦА ПАНЕЧЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. НАТАША НАЈДОВСКА | - СПМ |
| 3. КАТЕРИНА НАЦЕВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИРОСЛАВА РИСТИЌ | - ДА |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 213/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 71 во општините Кисела Вода - дел и Сопиште - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 71 во општините Кисела Вода - дел и Сопиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 71 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 71 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ЗОРАН ЕФРЕМОВ | - СДСМ |
| 2. ИРФАН РАМАДАНИ | - ПДП |
| 3. ВАНЧО ГРОЗДАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СЛОБОДАН ВЕЛКОВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ВОИСЛАВ ЦВЕТАНОСКИ | - СДСМ |
| 2. МИЛЕ АРСИЌ | - СПМ |
| 3. БОЖИН АЛЕКСОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИХАЈЛО ЃОРГИЕВСКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 214/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 72 во општина Центар - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 72 во општина Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98); делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 72 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 72 се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ИВАНЧО ВУЧЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. СТОЈАН ДОНЕВ | - СПМ |
| 3. ЈОВАНЧЕ ЈОВАНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЗОРАН ЛАЗАРЕВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ | - СДСМ |
| 2. НАЗИФ БУШИ | - ПДП |
| 3. ЕМИЛ ПОПОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НАТАША ПЕЈКОВА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 215/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 73 во општина Центар - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 73 во општина Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 73 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 73 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЉУПЧО ПАНДИЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. МИОДРАГ ЧЕМЕРИКИЌ | - СПМ |
| 3. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИЛИЈА ЗДРАВЕСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---|--------------|
| 1. БОРЧЕ ЃОЗИНСКИ | - СДСМ |
| 2. ХАЛИЛ ДАРДИШТА | - ПДП |
| 3. ЕЛИЗАБЕТА КАМЕЊАРСКА
- СТОЈАНОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НИКОЛА БОГОЕВСКИ | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 216/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 74 во општина Центар - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 74 во општина Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 74 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 74 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ИДАВЕР АДЕМИ | - ПДП |
| 3. ИРЕНА КОЦАРЕВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИСАМЕДИН ШАБАН | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ДАМЈАН ВАРОШЛИЈА | - СДСМ |
| 2. ЈЕЛЕНА АПОСТОЛСКА | - СПМ |
| 3. ЕМИЛ ЈАНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ХАЗБИ ТОПОЈАНИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 217/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99); Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 75 во општина Центар - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 75 во општина Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 75 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 75 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. МИРЗО ДРАГУЛОВЧАНИН | - СДСМ |
| 2. КЕМАЛ МУСЛИУ | - ПДП |
| 3. КОЛЕ ШАЛЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. САХАР САДИКУ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ЗОРИЦА СТОЈАНОВСКА | - СДСМ |
| 2. АСИП ТАХИРИ | - ПДП |
| 3. ТОМЕ НЕДЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НАЗИМ ИБРАИМИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 218/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 76 во општина Карпош - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 76 во општина Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 76 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 76 се именуваат:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ГОРАН ПОПОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ЗЛАТКО МЕНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ГОРДАНА АЦКОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЈОРДАН АНГЕЛОВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ИГНАТ ВИЛАРОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ХРИСТИНА ВЕЛЈАНОВСКА | - СПМ |
| 3. ЦВЕТАН ДИМОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЉУБИША ЦАРТОВ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 219/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 77 во општина Карпош - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 77 во општина Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 77 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 77 се именуваат:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. ЈАДРАНКА КУНГУЛОВСКА | - СДСМ |
| 2. ДЕЈАН НАЈДЕСКИ | - СПМ |
| 3. ХРИСТО КАЛАЏИЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АНИЦА ТОМШИЌ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. СЛАВЕ ПАТАЛОВСКИ | - СДСМ |
| 2. МАРИНА ЦВЕТАНОСКА | - СПМ |
| 3. БРАНИСЛАВ МАНЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. БОРИС МИРЧЕВСКИ | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 220/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 78 во општините Сарај - дел и Карпош - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 78 во општините Сарај - дел и Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 78 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 78 се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. ТОДОР ЦОНЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ИСМАИЛ ХИСЕНИ | - ПДП |
| 3. МАЈА ДИМИТРИЕВСКА | |
| - АНДРЕСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОСКИ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ЗОРАН СИЛЈАНОВСКИ | - СПМ |
| 2. РАМИЗ ЈАКУПИ | - ПДП |
| 3. СЛОБОДАН ИЛИЈЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ПЕТАР ДИМОВСКИ | - ДА" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 221/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините Сарај - дел и Ѓорче Петров - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините Сарај - дел и Ѓорче Петров - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 79 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 79 се именуваат:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. МИОДРАГ СТЕВАНОВИЌ | - СДСМ |
| 2. ВАСФИ МУРТЕЗАНИ | - ПДП |
| 3. МИРОЉУБ ПАНДИЛОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ШЕРИФ ЈАКУПИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ЉУБЕ РИСТОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БЕЌИР МУАМЕТИ | - ПДП |
| 3. НАТАША РАДУЛОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. КАМИЛ ХАЦИУ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 222/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општина Ѓорче Петров - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општина Ѓорче Петров - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 80 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 80 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. КРСТЕ НЕЛКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. БРАНКО КУЗМАНОВСКИ | - СПМ |
| 3. ТРАЈКО ВЕЛКОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НУСРЕТ ТАИРИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. ЃОРЃЕ МАТЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ФУАТ МЕМЕТИ | - ПДП |
| 3. ЦУТЕ КРАЈЧЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. НЕХАТ МУРАТИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 223/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 81 во општините Сарај - дел и Кондово

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 81 во општините Сарај - дел и Кондово ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 81 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 81 се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ГОРГИЈА ПОПОСКИ | - СДСМ |
| 2. ЕКРЕМ ЕБИБИ | - ПДП |
| 3. ИРЕНА СЕРАФИМОВСКА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. СЕФЕДИН АЛИУ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ТОДОР ТАНТУРОВСКИ | - СДСМ |
| 2. АСИП АЈВАЗИ | - ПДП |
| 3. БРАНКО ПЕТРЕСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МУБЕДИН БАЈРАМИ | - ПДПА-НДП |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 224/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 82 во општините Чучер Сандево - дел и Чаир - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 82 во општините Чучер Сандево - дел и Чаир - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 82 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 82 се именуваат:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ЃОРЃИ ЈАНЕВСКИ | - СДСМ |
| 2. ВЕРА ЧЕРЕПНАЛКОВСКА | - СПМ |
| 3. ВЕНЕ ТАСЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. КАНИЈА САИДИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ДАМЕ ДИМИТРОВСКИ | - СПМ |
| 2. СУЛЕЈМАН МЕМЕТИ | - ПДП |
| 3. ДАНИЦА БАЈЛАЗОВА | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МУСА ЗУКА | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 225/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 83 во општина Чаир
- дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 83 во општина Чаир - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 83 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 83 се именуваат:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ЉУПЧО ПАСКОВСКИ | - СДСМ |
| 2. ГАФУР НЕЗИРИ | - ПДП |
| 3. МИШО ВАСИЛЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ВЕЛИМИР НЕШЕВСКИ | - ЛДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. НЕДЕ ТАНЕВСКИ | - СПМ |
| 2. АГИМ ШАБАНИ | - ПДП |
| 3. ВИКТОР ДОЈЧИНОВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ЛИДИЈА РИСТАНОВСКА | - ЛДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 226/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 84 во општините Центар - дел и Чаир - дел

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 84 во општините Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 84 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 84 се именуваат:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. РАДЕ ЛАКИНСКИ | - СДСМ |
| 2. ХАЈРИС БАЈРАМИ | - ПДП |
| 3. БЛАЖЕ ГОРГИЕВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. РУЖДИ ХАСАНИ | - ПДПА-НДП |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ЦВЕТА МАРКОСКА | - СДСМ |
| 2. ШАБАН ЉУШЊАНИ | - ПДП |
| 3. КРСТО ДОДОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. МИЛЈАЗИМ АРСЛАНИ | - ПДПА-НДП" |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 227/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 85 во општините Чучер Сандево - дел и Шуто Оризари

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 85 во општините Чучер Сандево - дел и Шуто Оризари ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 85 и нивните заменици, се менува и гласи:

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 85 се именуваат:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. МУХАМЕТ СУЛЕЈМАН | - СДСМ |
| 2. ДРАГОМИР СТОШИ | - СПМ |
| 3. ЛАЗАР ГЕОРГИЕВСКИ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. САФИЈА МАШОВИЌ-БЕГАНОВИЌ | - ДА |

За заменици на членовите се именуваат:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ШАБАН СЕЈФУЛА | - СДСМ |
| 2. НУХИ ДАРДИШТА | - ПДП |
| 3. ЈАНЕ СЕКУЛОВ | - ВМРО-ДПМНЕ |
| 4. ИЛИНКА НЕДЕЛКОВСКА | - ДА " |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 34 - 228/1
27 август 1999 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА,
Лилјана Ристова, с.р.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5

член 9-а став 1 од Законот за
изменување и дополнување на
Законот за избор на претседател
на Република Македонија

Државната изборна комисија по приемот на листата на кандидат за
претседател на Република Македонија од

(име на листата)

на _____, во _____ часот .
(ден, месец и година)

УТВРДУВА

Листата на кандидат е поднесена во рокот определен во член
9 став 1 и е во согласност со членовите 6, 7 и 8 од Законот за избор на
претседател на Република Македонија.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6

член 9-а став 3 од Законот за
изменување и дополнување на
Законот за избор на претседател
на Република Македонија

Врз основа на член 9-а став 3 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија,
Државната изборна комисија на _____, донесе
(ден, месец и година)

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидат за избор на претседател на Република
Македонија поднесена од _____
(име на подносителот на листата)

СЕ ПОТВРДУВА.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7

член 9-б од Законот за изменување
и дополнување на Законот за избор
на претседател на Република
Македонија

Врз основа на член 9-б став 1 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија,
Државната изборна комисија на _____, во состав _____
(ден, месец и година) (претседател)

и членовите _____

донесе

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидат за избор на претседател на Република
Македонија поднесена од _____,
(име на подносителот на листата)

СЕ ОТФРЛА.

Образложение

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

Против Решението на Државната изборна комисија подносителот
на листата може да поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во
рок од 24 часа по приемот на решението.

Жалбата се поднесува непосредно преку Државната изборна
комисија.

Доставувањето на жалби по пошта не е дозволено.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8

член 10 од Законот за избор на
претседател на Република Македонија
(член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за избор на
претседател на Република
Македонија)

ЗАПИСНИК

за влечење-ждрепка на редослед на листите на кандидат
за избор на претседател на Република Македонија

Врз основа на член 10 од Законот за избор на претседател на Република Македонија (член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија), Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ со ждрепка го
(ден, месец и година)

утврди редоследот на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија во гласачкото ливче.

Согласно член 41 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Комисијата писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителите на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

(се наведуваат присутните претставници)

За влечењето-ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се премешуваат.

Редоследот на извлекување се врши по азбучен редослед на презимето на овластениот претставник на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

Со извршеното влечење - ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател и на
овластениот подносител на листата)
2. _____

3. итн. _____
(до вкупниот број на поднесените листи на кандидат)

Со извршеното влечење-ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија во гласачкото ливче:

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател и на овластениот подносител на листата)

2. _____

3. итн. _____
(до вкупниот број на поднесените листи на кандидат)

М.П.

Државна изборна комисија,
ПРЕТСЕДАТЕЛ

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9

член 10 став 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија (член 7 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија)

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија (член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија), Државната изборна комисија на седницата одржана на _____

(ден,месец и година)

ОБЈАВУВА

утврден редослед на листите на кандидат
во гласачкото ливче

(Се внесува утврдениот редослед на листите)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 10

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 41 став 5 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Државната изборна комисија, врз основа на член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 41 ставови 2 и 5 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, објавува

О Г Л А С

за утврдениот редослед на листите на кандидат за претседател на Република Македонија во гласачкото ливче

(Се внесува утврдениот редослед на листите на кандидат за претседател на Република Македонија)

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)
2. _____
3. _____

ИТН.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 11

член 2 од Законот за избор на
претседател на Република
Македонија и членови 62 и 63 од
Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република
Македонија

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија
на Изборната комисија на Изборната единица број _____
составен на _____
(ден, месец и година)

Врз основа на член 2 од Законот за избор на претседател на
Република Македонија и членовите 62 и 63 од Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на
Изборната комисија на Изборната единица број _____ и го предаде следниот
изборен материјал:

1. _____ гласачки ливчиња за избор на претседател
(со број и зборови)
на Република Македонија со сериски броеви од _____ до
_____, односно колку што има вкупно избирачи запишани во
изводот од Единствениот избирачки список.

2. _____ кутии за гласање

3. _____ паравани за гласање

4. _____ обрасци на записници за Изборната комисија и
за претставници на листите

5. _____ огласи на утврдени листи на кандидат за избор
на претседател на Република Македонија

6. _____ заверен извод од единствениот избирачки
список за Изборната единица и - заверени
изводи од единствениот избирачки список за
избирачките места и

(се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Покрај изборниот материјал се предаваат и _____ државни
(број)
знамиња.

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Изборната комисија,

МП МП

ПРЕДАЛ
Член на Државната изборна
комисија,

(име и презиме)

(име и презиме)

(име и презиме на
овластеното лице од ДИК)

Членови на Изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи за кандидат за
избор на претседател на Република Македонија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. ИТН. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 12

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и членови 62 и 64 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Изборната комисија
на Изборната единица број _____ на Избирачкиот одбор
за избирачко место број _____ составен на _____
(ден, месец и година)

Врз основа на член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 62 и член 64 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Изборната комисија на Изборната единица број _____, на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:

1. _____ гласачки ливчиња за избор на претседател
(со број и зборови)
на Република Македонија во Изборната единица број _____ со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има вкупно избирачи запишани во изводот од Единствениот избирачки список.

2. _____ кутии за гласање

3. _____ паравани за гласање

4. _____ обрасци на записници за избирачките одбори и за претставниците на листите

5. _____ огласи на утврдени листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

6. _____ заверен извод од единствениот избирачки список од Избирачкото место број _____ и

(се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Избирачкиот одбор констатира дека просторијата во која ќе се гласа ги исполнува предвидените услови за гласање.

Доколку Избирачкиот одбор констатира дека просторијата во која ќе се гласа не ги исполнува предвидените услови за гласање, во записник ги наведува причините за неисполнувањето на условите за гласање: _____

Покрај изборниот материјал се предаваат и _____ државни
(број)
знамиња.

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор,

(име и презиме)

ПРЕДАЛ
Член на Изборната
комисија,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи за кандидат за избор на претседател на Република Македонија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 13

член 2 од Законот за избор на
претседател на Република Македонија и
член 69 од Законот за избор на пратеници
во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и
гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место број _____
на Изборната единица број _____

Избирачкиот одбор се состана на _____, во
(ден, месец и година)

_____, во состав:
(најдоцна 1 час пред почетокот
на гласањето)

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни
се и претставниците на подносителите на листите за избор на претседател на
Република Македонија:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)

2. _____

3. итн. _____

Избирачкиот одбор ја прегледа просторијата за гласање, изборниот
материјал и гласачките кутии и утврди дека просторијата за гласање и изборниот
материјал се во иста состојба како што биле на денот пред изборите, а
гласачките кутии се празни.

Доколку членовите на Избирачкиот одбор, односно претставниците на подносителите на листите имаат забелешки на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии, имаат право истите да се евидентираат во записникот.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

(подносител на листата)

(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(Име и презиме)

Во _____

Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 14

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 84, членови 81 и 82 во врска со член 71 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

за утврдување на резултатите од гласањето на Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____ за листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Избирачкиот одбор се состана на _____ во
(ден, месец и година)
_____ часот, во состав.

Претседател _____

Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите на кандидатот за избор на претседател на Република Македонија:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

2. _____

3. итн. _____

Избирачкиот одбор во _____ часот ја отвори просторијата за гласање за Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____.

Гласањето започна точно во 7,00 часот.

Гласачкото место беше затворено и гласањето е заклучено во 19,00 часот.

Избирачкиот одбор на избирачите кои се затекнале во објектот каде се гласа им овозможи да гласаат и гласањето е заклучено во _____ часот.

Согласно член 71 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Избирачкиот одбор поради нарушување на редот на Гласачкото место и во случај на временски непогоди или други вонредни околности го прекина гласањето од _____ до _____ часот и поради тоа гласањето е продолжено _____, односно за онолку време за колку траел прекилот, но не подолго од три часа, па затоа гласањето е заклучено во _____ часот.

Се наведуваат конкретните причини за евентуалниот прекин

Во изводот од единствениот избирачки список се запишани вкупно _____ избирачи кои имаат право да гласаат на Избирачкото место број _____.

По затворањето на Гласачкото место Избирачкиот одбор пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето на Гласачкото место број _____ согласно член 81 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

Избирачкиот одбор утврди дека на Гласачкото место останале неупотребени _____ гласачки ливчиња на кои им е _____
(со број и зборови)

откинат дел и истите се ставени во посебен плик кој е затворен и запечатен и врз него е запишан вкупниот број на неупотребените гласачки ливчиња и бројот на Избирачкото место.

Избирачкиот одбор утврди дека од вкупно запишаните _____ избирачи во изводот од единствениот избирачки список за ова Гласачкото место, гласале _____ избирачи.

Со ждрепка е определен членот на Избирачкиот одбор _____ кој ги вади и отвора гласачките ливчиња едно _____
(име и презиме)

по едно и му ги предава на претседателот на Избирачкиот одбор.

Гласачкото ливче се покажува на сите членови на Избирачкиот одбор, на присутните претставници на подносителите на листите и на набљудувачите.

Гласачката кутија е отворена и по прегледување и утврдување поодделно на секое гласачко ливче дали е важечко или не и за која листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија е гласано, е утврдено дека во гласачката кутија се ставени _____ гласачки _____
(со број и зборови)

ливчиња, од кои _____ се неважечки гласачки ливчиња, односно _____
(со број и зборови)

_____ гласачки ливчиња се земени од избирачите и не се _____
(со број и зборови)
ставени во гласачката кутија.

Се пристапи кон пребројување на гласачките ливчиња од посебната (посебните) кутија (кутии), за гласање на немоќни или болни лица, при што се утврди дека во неа (нив) се ставени вкупно _____

(со број и зборови)

гласачки ливчиња, од кои _____ се неважечки гласачки ливчиња.
(со број и зборови)

Избирачкиот одбор според прогласените важечки гласачки ливчиња, утврди дека кандидатите за избор на претседател на Република Македонија го добиле следниот број на гласови:

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)

добил _____ гласови.
(со број и зборови)

2. _____

3. итн. _____

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

(подносител на листата) _____ (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносителот на листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Во _____
(место и дата)

**Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,**

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Доколку некој од членовите на Избирачкиот одбор не го потпише записникот, претседателот на Избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од членот на одборот:

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 15

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 86 став 5 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот и другиот изборен материјал од Избирачкиот одбор за Гласачкото место број _____ на Изборната комисија на Изборната единица број _____ за гласањето за листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија во Изборната единица број _____

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број _____ на Изборната комисија за Изборната единица број _____, на _____ во _____
(ден, месец и година)
часот, и го предаде следниот материјал:

1. Записник од утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на претседател на Република Македонија - во Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____;

2. _____ неупотребени гласачки ливчиња за избор
(со број и зборови)
на претседател на Република Македонија во Гласачкото место број _____;

3. _____ неважечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
претседател на Република Македонија;

4. _____ важечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
претседател на Република Македонија;

5. Податок за _____ гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
претседател на Република Македонија кои се земени од избирачите и кои не се ставени во гласачката кутија;

6. Извод од единствениот избирачки список за гласање за избор на претседател на Република Македонија на избирачкото место број _____.

Членот на Изборната комисија _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

_____ (подносител на листа)

_____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Изборната комисија,

МП

ПРЕДАЛ
Претседател на Избирачкиот
одбор,

_____ (име и презиме)

Членови на Изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

_____ (име и презиме)

Заинтересирани членови на
Избирачкиот одбор или
претставници на подносителите
на листите на кандидат за избор
на претседател на Република
Македонија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 16

член 2 од Законот за избор на
претседател на Република Македонија и
член 90 став 3 од Законот за избор на
пратеници во Собранието на Република
Македонија

ЗАПИСНИК

за утврдување на резултатите од гласањето за листи на кандидат за избор на
претседател на Република Македонија во Изборната единица
број _____

Изборната комисија на Изборната единица број _____ се состана на
_____, во _____ часот во состав:
(ден, месец и година)

Претседател _____
Членови: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме)

Работата на Изборната комисија беше следена од претставниците на
подносителите на листите на кандидат за избор на претседател на Република
Македонија.

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)
2. _____
3. итн. _____

Согласно утврдениот редослед на листите на кандидат за избор на
претседател на Република Македонија од Државната изборна комисија огласени
на избирачките места, според кој гласачкото ливче гласи:

Изборната комисија по добивање на записниците од сите избирачки одбори и целокупниот изборен материјал утврди дека во Изборната единица број _____ вкупно се запишани _____

(со број и зборови)

избирачи во изводот од единствениот избирачки список.

Согласно резултатите од гласањето поодделно од сите гласачки места во Изборната единица број _____ Изборната комисија го утврди следното:

Ред. број	Гласачко место	Вкупно запишани избирачи	Вкупно гласале	Неважечки гласачки ливчиња	Гласале за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија (име на подносителот)				
1.									
2.									
3.									
4.									
ИТН.									
	Вкупно								

Изборната комисија утврди дека има _____ гласачки
(со број и зборови)

ливчиња од избирачите кои не биле во можност да гласаат на гласачките места (немоќно или болно лице), а сакале да гласаат, а од нив _____ се неважечки гласачки ливчиња.

(со број и зборови)

До утврдувањето на резултатите од гласањето за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија Изборната комисија утврди дека се пристигнати _____ гласачки ливчиња

(со број и зборови)

од избирачите кои на денот на гласањето не се наоѓале во местото на своето живеалиште поради отслужување на воениот рок или се наоѓале на воена вежба од територијата на оваа Изборна единица, а од нив _____

(со број и зборови)

се неважечки гласачки ливчиња, _____, се неупотребени
(со број и зборови)

гласачки ливчиња.

До утврдувањето на резултатите од гласањето за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија, Изборната комисија утврди дека се пристигнати _____ гласачки ливчиња
(со број и зборови)
од избирачите кои на денот на гласањето не се наоѓале во местото на своето живеалиште поради издржување казна затвор или се во притвор од територијата на оваа Изборна единица, а од нив _____ се
(со број и зборови)
неважечки гласачки ливчиња, _____, се неупотребени
(со број и зборови)
гласачки ливчиња.

Горенаведените податоци за бројот на гласачките ливчиња по трите основи се внесени од страна на Изборната комисија во вкупниот број на оние кои гласале, внесени се неважечките гласачки ливчиња и ливчињата во вкупниот број на гласови поодделно по листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

Изборната комисија утврди дека од вкупниот број на запишани избирачи во Изборната единица број _____ гласале вкупно _____
(со број и зборови)
избирачи, што изнесува _____%.

Неважечки гласачки ливчиња во Изборната единица има вкупно _____
(со број и зборови)

Според резултатите од гласањето, а согласно член 90 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Изборната комисија на Изборната единица број _____ ги внесува податоците за резултатите од гласањето поодделно по секоја листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија, односно вкупниот број на гласови што ги добива секоја листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија:

1. _____ од _____
(име и презиме на кандидатот) (име на подносителот на листата)
добила _____ гласови
(со број и зборови)

2. итн. _____

Членот на Изборната комисија _____,
(име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

_____ (име на листата) _____ (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Во _____
(место и дата)

Изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Доколку некој од членовите на Изборната комисија не го потпише записникот, претседателот на Изборната комисија ги наведува причините за непотпишување на записникот од членот на Комисијата:

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 17

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија, член 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 94, а во врска со член 93 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

од Државната изборна комисија за утврдување првичните резултати од гласањето за листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Државната изборна комисија се состана на _____
(ден, месец и година)

во _____ часот, во состав:

Претседател _____
Членови: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
(име и презиме)

Државната изборна комисија утврди дека гласањето за листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија е извршено во 85 изборни единици, во _____ избирачки места, дека се добиени записниците од 85-те изборни комисии и целокупниот изборен материјал во рокот определен во член 92 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

Државната изборна комисија утврди дека во Единствениот избирачки список запишани се вкупно _____ избирачи.
(со број и зборови)

Државната изборна комисија согласно доставените записници и целокупниот изборен материјал утврди дека вкупно гласале _____
(со број и зборови)

избирачи што во проценти изнесува _____ %.

Државната изборна комисија утврди дека, согласно доставените записници има вкупно _____ неважечки гласачки
(со број и зборови)

ливчиња.

Според резултатите од гласањето во 85-те изборни единици и _____ избирачки места, Државната изборна комисија утврди дека вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поодделно изнесува:

1. _____ добил _____ гласови
(име и презиме на кандидатот) (со број и зборови)

2. итн. _____
до вкупниот број на листите на кандидат

Според резултатите од гласањето, а согласно член 93 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, листите на кандидати го добиле следниот број на гласови:

1. Листата на кандидат _____ добил _____ гласови.
(со број и зборови) (име и презиме на кандидатот)

2. итн. _____

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поодделно е утврден врз основа на заверената - потврдената компјутерска обработка на резултатите, која е составен дел на овој записник.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 18

членови 2 и 11 (членови 12 и 13) од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 94 а во врска со член 93 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

ЗАПИСНИК

од Државната изборна комисија за утврдување на резултатите за гласањето за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Државната изборна комисија се состана на _____
(ден, месец и година)

во _____ часот, во состав:

Претседател: _____
(име и презиме)

Членови:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
- (име и презиме)

Државната изборна комисија утврди дека гласањето за листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија е извршено во 85-те изборни единици, во _____ избирачки места, дека се добиени записниците од 85-те изборни единици и целокупниот изборен материјал во рокот определен во член 92 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

Државната изборна комисија утврди дека во Единствениот избирачки список запишани се вкупно _____ избирачи.
(со број и зборови)

Државната изборна комисија согласно доставените записници и целокупниот изборен материјал утврди дека вкупно гласале _____
(со број и зборови)
избирачи што во проценти изнесува _____ %.

Државната изборна комисија утврди дека согласно доставените записници и целокупниот изборен материјал има вкупно _____
(со број и зборови)

неважечки гласачки ливчиња.

Според резултатите од гласањето во 85-те изборни единици и _____ избирачки места, Државната изборна комисија утврди дека вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидат за претседател на Република Македонија поодделно изнесува :

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)

добил _____ гласови.
(со број и зборови)

2. _____,

3. _____,

4. _____,

5. _____

ИТН.

Според резултатите од гласањето, а врз основа на член 11 од Законот за избор на претседател на Република Македонија, за претседател на Република Македонија е избран _____
(име и презиме на кандидатот)

или

Според резултатите од гласањето во 85-те изборни единици и _____ избирачки места, Државната изборна комисија утврди дека вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидат за претседател на Република Македонија поодделно изнесува :

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)

добил _____ гласови.
(со број и зборови)

2. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)

добил _____ гласови.
(со број и зборови)

Според резултатите од гласањето, а врз основа на член 13 од Законот за избор на претседател на Република Македонија, за претседател на Република Македонија е избран _____
(име и презиме на кандидатот)

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидат поодделно е утврден врз основа на потврдена (заверена) компјутерска обработка на резултатите која е составен дел на записникот.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,_____
(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата**ОБРАЗЕЦ БРОЈ 19**

членови 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 97 ставови 2, 4 и 6 и член 106-а од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Врз основа на член 97 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ година, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на гласањето на Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____ за листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Се **ПОНИШТУВА** гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поради _____

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето-член 97 став 1 алинеја 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, се повторува по 14 дена од денот на гласањето.

Против ова Решение може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа.

Жалбата се поднесува непосредно преку Државната изборна комисија.

Доставување на жалба по пошта не е дозволено.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 20

членови 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 97 ставови 1, 4, 5 и 6 и член 106-а од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Врз основа на член 97 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Изборната комисија на Изборната единица број _____ на седницата одржана на _____ година, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на гласањето на Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____ за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Се **ПОНИШТУВА** гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, за листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поради _____

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето-член 97 став 1 алинеи 2,3 и 4 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, се повторува по 14 дена од денот на гласањето.

Против ова Решение може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа.

Жалбата се поднесува непосредно преку Изборната комисија.

М.П.

Изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Во _____
Место и дата

(Име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 21

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 80 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето по листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија на избирачите на отслужување на воен рок или воена вежба во Воена единица број _____ и место _____ од Изборна единица број _____, составен на ден _____ 1999 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број _____ од Изборната единица број _____ го спроведе гласањето по листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија доставена од Изборната комисија на Изборната единица број _____, во состав:

Претседател _____
Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
2. _____
3. итн. _____

Според изводите од единствениот избирачки список од Изборната единица број _____ во воената единица број _____, место _____ има запишано вкупно _____ избирачи на отслужување
(со број и зборови)
на воен рок или се на воена вежба.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи на отслужување на воен рок или се на
(со број и зборови)
воена вежба.

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на отслужување на воен рок или се на воена вежба, вкупно _____
(со број и зборови)

гласачките ливчиња се превиткуваат без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и неупотребените гласачки ливчиња _____ и со

(со број и зборови)

примерокот од овој записник во единствен плик кој се запечатува со селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Изборната комисија на Изборната единица број _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

(подносител на листата) _____ (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 22

член 2 од Законот за избор на претседател на Република Македонија и член 80 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето по листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија на избирачите на издржување на казна затвор или притвор во Казнено поправната установа -

дом _____ од Изборна
единица број _____, составен на ден _____ 1999 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број _____ од Изборната единица број _____ го спроведе гласањето по листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија доставена од Изборната комисија на Изборната единица број _____, во состав:

Претседател _____

Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

2. _____

3. итн. _____

Според изводите од единствениот избирачки список од Изборната единица број _____ во Казнено поправната установа - дом _____ има запишано вкупно _____ избирачи на _____ (со број и зборови)

издржување на казна затвор или притвор.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи на издржување на казна затвор _____ (со број и зборови)
или притвор.

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на издржување на казна затвор или притвор вкупно _____ (со број и зборови)

гласачките ливчиња се превиткуваат без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и неупотребените гласачки ливчиња _____ и со _____ (со број и зборови)

примерокот од овој записник во единствен плик кој се запечатува со селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Изборната комисија на Изборната единица број _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

_____ (подносител на листата) _____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 23

член 2 од Законот за избор на претседател на
Република Македонија и член 66 од Законот
за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

за избор на претседател на Република Македонија

1. _____
(Име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

ИТН...

Упатство за гласање:

Гласањето се врши на начин што се заокружува само редниот број пред името и презимето на кандидатот за претседател на Република Македонија за кој избирачот се определил да гласа и гласачкото ливче превиткано се става во гласачката кутија.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 24

член 2 од Законот за избор на претседател на
Република Македонија и член 27 точка 15 од
Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број _____

_____ 1999 година

Скопје

У В Е Р Е Н И Е

за избор на претседател на Република Македонија

Врз основа на резултатите од изборите за избор на претседател на Република Македонија, за претседател на Република Македонија е избран

(име и презиме на избраниот кандидат)

М.П.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

1555.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Виничка Кршла - Општина Виница.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр.09-3554/1

30 август 1999 година
СкопјеДиректор,
дипл. правник **Горѓи Лазески, с.р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање на царина, за потребите на Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/99, направена е техничка грешка поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА
ЦАРИНА**

Во точка 1, под и) во ред 3 бројот на шасијата на возилото, наместо „SARRFHWPMD 431861“ треба да стои „SARRFHWPMD 435191“.

Бр. 23-4186/1

7 септември 1999 година
СкопјеОд Владата на Република
Македонија

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 704/99, на регистарска влошка бр. 1-63032-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Претпријатието за занаетчиски работи во градежништво, инженеринг и трговија „ПОДОДЕКОР“ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 102-д, Скопје.

Промена на бројот на основачите:

Се бришат двајца од основачите и тоа: Славица Митреска и Борислав Мурцев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 704/99. (27317)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1518/99, на регистарска влошка бр. 02013870?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД на Друштво за производство, обработка и промет на тутун Тања Бикова АД Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ бр. 5.

Дејности: 16.00/1, 01.11/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.53, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.23, 26.61, 26.66;

надворешна трговија со прехранбени производи (тутун), надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во односите со трети лица во внатрешниот и надворешниот промет го застапува и потпишува претседателот на Управниот одбор Поцков Иван без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1518/99. (28953)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5667/99, на регистарска влошка бр. 02015335?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИЛ КОМЕРЦ“ Илија ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Цветан Димов“ бр. 5-Б/15 Кавадарци.

Дејности: 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 92.34, 92.62, 93.04, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, компензациони работи, малограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот. Илија Макалоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5667/99. (23066)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 634/99, на регистарска влошка бр. 03004535?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија на големо и мало, увоз-извоз „БОХИ-КОМЕРЦ“ дооел, Горан, с. Будинарци – Берово.

Основач: Пармачки Горан од с. Будинарци – Берово.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.55, 51.61, 51.63, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, застапување на странски фирми и консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за производство, транспорт, трговија на големо и мало, увоз-извоз „БОХИ-КОМЕРЦ“ дооел, Горан, с. Будинарци – Берово, настапува во својо име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Пармачки Горан, управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 634/99. (27245)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1320/99, на регистарска влошка бр. 007475, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија, производство и угостителство Јосифовски Слободан „ПРИНЦ“ ДООЕЛ ул. „Дејан Војвода“ бр. 27, Охрид.

Седиште: ул. „Дејан Војвода“ бр. 27, Охрид.

Основач: Јосифовски Слободан од Охрид.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.7202, 21.12, 25.22, 25.24, 52.74, 55.30/1, 55.3002, 55.11, 55.12, 50.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, полна одговорност. Управител на друштвото е Јосифовски Слободан.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1320/99. (27696)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4303/98, на регистарска влошка бр. 02014852?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Минимаркет „ПОНИ“ ТП Дајана Благоја Павловска ул. „Пандил Шишков“ бб Скопје.

Основач: Дајана Благоја Павловска, Скопје.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.11.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка на фирмата, а за своите обврски сторени во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешниот промет се именува Дајана Павловска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4303/98. (23759)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег.бр. 586/99, на регистарска влошка бр. 020010046?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец колонијал „БАВЧАЛАК“ Груевски Веселин Добри ТП ул. „Х.Т. Карпош“ бр. 148, Крива Паланка.

Основач е Груевски Веселин Добри од Крива Паланка.

За обврските во правниот промет трговецот одговара со целиот свој имот.

Се брише Емилија Јакимовска – управител со неограничени овластувања а се запишува Груевски Добри, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег.бр. 586/99. (26725)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 5079/99, на регистарска влошка бр. 02015653?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП Автотакси „ПЕР-РАДЕ“ ТП Перчинковски Димитар Раде, ул. „Мите Богоевски“ бр. 16-а Скопје.

Основач е Перчинковски Раде од Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Перчинковски Раде, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 5079/99. (24209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 6059/98, на регистарска влошка бр. 020012576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во друштво за трговија и услуги „ИВЕКО-КОМЕРЦ“ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Мирче Ацев“ бр. 80, с. Трубареве – Скопје.

Основач е Снежана Митровска.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, 63.40.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, рескспорт, шпедиција, консигнација, комисион и малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Снежана Митровска, управител со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 6549/98. (23923)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 466/99, на регистарска влошка бр. 1-41301-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената овластена за застапување на претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ФИАЗ-КОМЕРЦ“ Д.О.О. Скопје, ул. „Киро Крстев“ бр. 32 б Скопје.

Се брише Драгомир Ковачевиќ – директор со неограничени овластувања а се запишува Пауновиќ Бори-воје – в.д. директор со неограничени овластувања.

Прокурист овластен за склучување на договори и вршење на правни работи и дејствија во врска со работењето на претпријатието, освен склучување на договори кои се однесуваат на отуѓувањето на недвижен имот е Велков Кирил.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 466/99. (23039)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег.бр. 562/99, на регистарска влошка бр. 020012404?-803-000, ги запиша во трговскиот регистар промената на содружници, промена на фирма и проширување на дејности на трговското друштво за производство, трговија и услуги „ИНТЕР ЧИПС“ Васко и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Козара“ бр. 24.

Во друштвото пристапуваат Кондоски Рубин од Скопје и Тодороски Михало од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег.бр. 562/99. (23061)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 228/99, на регистарска влошка бр. 000668, го запиша во трговскиот регистар промена на овластено лице на Рудници и Фабрика „ПАРТИЗАН“ АД Прилеп ул. „Александар Македонски“ бр. 1-а Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговско работење на Цветаноски Вецко и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Никола Тодороски – претседател.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 228/99.

(26489)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4293/99, на регистарска влошка бр. 02016073?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар за основање на трговец-поединец ТП АВТОТАКСИ „ГАЦ“ ТП Гацевски Сотир Зоран ул. „Славчо Стојменов“ бр. 4 Скопје.

Основач: Гацевски Зоран од Скопје ул. „Славчо Стојменов“ бр. 4 Скопје.

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај.

Управител: Гацевски Зоран – без ограничување ул. „Славчо Стојменов“ бр. 4 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4293/99.

(26530)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 56/98, на регистарска влошка бр. 02002146?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за земјоделие, кооперација и кланица „ЗЕМСИЛ“ – РИК „СИЛЕКС“ А. Д. – Кратово, ДООЕЛ ул. „Гоце Делчев“ бб.

Шифра на дејноста е: 090172 – Колење на добиток и преработки од месо, 090179 – Изработка на други прехранбени производи, 110309 – Неспомнати услуги во областа на прометот.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет одговара со целиот свој имот.

За управител на Друштвото е именувано лицето Љубомир Андов, дипл. инж. агроном.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 56/98. (21464)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3159/99, на регистарска влошка бр. 02014094?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП – „ЦАЦИ ПРОМ“ – Колонијал Тодоровски Тасс Славче с. Чолошево – Велес.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во прометот е Тодоровски Славче, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3159/99.

(26789)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5996/98, на регистарска влошка бр. 1-24487-0-0, 02007023?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштвото за производство, трговија и услуги „КИМ-КОМПАНИ“ Кирил и други увоз-извоз ул. „500“ бр. 49 с. Марино Илинден.

Основачи: Кирил Слезенков од Скопје, Иван Слезенковски од Скопје, Мице Слезенковски од Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.13, 28.75, 26.52, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 20.40, 20.30, 20.51, 20.72, 15.31, 15.32, 15.33, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.93, 15.94, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 50.20, 28.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 31.10, 31.20, 31.40, 31.51, 31.62, 74.84, 74.20/3, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, а 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, изведување на градежни работи во странство, продажба на странска стока на консигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Кирил Слезенков.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5996/98. (28118)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13014/98, на регистарска влошка бр. 02014230?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд претварање на Друштво за гадежништво трговија на големо и мало и услуги РАДИЈАТОР – ПРОМЕТ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје нас Илинден ул. Гоце Делчев бр. 115.

Дејности: 74.20/3, 74.20/2, 74.70, 74.40, 74.84, 51.12, 51.13, 45.22, 45.21/2, 45.25, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.44, 45.45, 45.43, 52.24, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44/2, 50.30/2, 50.10, 50.50, 51.21, 51.34, 51.33, 51.36, 51.39, 51.41, 51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.56.

Друштвото во внатрешен и надворешен промет го застапува Тодоровски Ѓорѓи управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13014/98. (28138)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9698/98, на регистарска влошка бр. 02015931?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на СТД Трговец – поединец за проектирање и инженеринг „ГЕОИНГ“ ТП Христо Стојан Ѓорѓевски, ул. „Народен Фронт“ 31/4 Скопје.

Дејности: 74.20/2, 74.20/3, 45.12, 45.24, 45.25.

Основач е лицето Христо Ѓорѓевски од Скопје, со работата на ТП раководи лицето Христо Ѓорѓевски – управител со неограничени овластувања.

Седиштето на ТП е во Скопје на ул. „Народен Фронт“ 31/4.

ТП во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за настанатите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9698/98. (28139)

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА**

Пред овој суд поведена е парнична постапка по основ раскинување на договор за доживотна издршка по тужбата на тужителот Медид Рамаданов од Битола, против тужените Рамаданова Керима, Рамаданова Сакире, Зариф Рамаданов, Рамаданов Ерон од Битола, сега со непозната адреса во Америка и други.

Бидејќи тужените се со непозната адреса од страна на Центарот за социјална работа Битола, на истите за привремен старател им е поставен адвокатот Ангелина Јошевска од Битола, која ќе ги врши сите права и должности на законски застапник, и ќе ги застапува се додека тие или нивни полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2685/96.(29860)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Елмази Јасмин од Долна Бањица Гостиварско против тужената Елмази род. Хасани Шемсије од Долна Бањица, Гостиварско, со непозната адреса на живеење во странство. Вредност на спорот неопределена.

На тужената Елмази род. Хасани Шемсије и се поставува привремен застапник и тоа лицето Димоски Бобан, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената, додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јават пред овој суд, односно се додека Органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.501/99.(29910)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Дехари Пајазит од с. Гајре, против тужената Дехари Донока род. Лангози од с.Гај, а сега во Р.Албанија, со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред судот да ја достави адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува пред судот. Во спротивно, доколку во определениот рок не ја достави адресата или не одреди свој полномошник преку ЦСР-Тетово, ќе и се постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.480/99. (29908)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Шкипе Јусуфи од Тетово ул. "Б.Тоска" бр.141, против тужениот Сафер Јусуфи од с.Теарце, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Сефер Јусуфи од с.Теарце во рок од 30 дена да се јави во судот или одреди свој полномошник. Доколку во определениот рок не се јави, судот ќе постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.684/99. (29909)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 8064/98, на регистарска влошка бр. 02013087?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговско производно и услужно претпријатие „МАК-ХИТ“ Д.О.О. увоз-извоз ул. „Анкарска“ бр. 23 лок.11 Скопје.

Содружник: Славковски Сашо од Скопје.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.21, 21.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.23, 21.4, 21.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 1.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 52.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.40, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, туристички угостителски и туристичко агенциски услуги во странство, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет, комплетен инженеринг, производба на градежни, занаетчишки и завршни работи во градежништвото, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е лицето Славковски Сашо, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8064/98. (28119)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 778/99, на регистарска влошка бр. 1-396-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Промена на лице Работната организација на дружен труд матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар ул. „Плоштад Маршал Тито“ бр. 16.

Да се запише: Анастасовски Лазо В. Д. директор со неограничено овластување.

Да се брише: Дуровски Глигор В. Д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег. бр. 778/99. (28184)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 192/99, на регистарска влошка бр. 1-215-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието во општествена сопственост за производство, услуги и промет „ИДНИНА“ ц.о. увоз-извоз Бул. „Гоце Делчев“ 49 – Струмица.

Се брише од в.д. директор и застапник во надворешно трговскиот промет лицето Димовски Драги на Претпријатието во општествена сопственост за производство, услуги и промет „ИДНИНА“.

Се запишува за в.д. директор лицето Златко Тимовски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 192/99. (26939)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 194/99, на регистарска влошка бр. 1-568-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ул. „Ценка Павлова“ бр. 1 – Струмица.

Се брише досегашниот директор Костадинов Илија. Се запишува лицето Партинов Владимир со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 194/99. (26940)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 80/99, на регистарска влошка бр. 030030387?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на правото на Друштвото за сообраќај, услуги и трговија „ВЕЛТ-ТРАНС“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Атанас Караман“ бр. 30 – Струмица.

Се проширува правото во надворешно трговскиот промет за: меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд во Штип, П. Срег. бр. 80/99.

(26942)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 163/99, на регистарска влошка бр. 1-278-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Дом на културата „БЕЛИ МУТРИ“ ц.о. ул. „Кеј на Революцијата“ бб – Кочани.

Досегашниот директор на Домот на културата „БЕЛИ МУТРИ“ од Кочани е разрешен од должноста, па се брише од судскиот регистар.

За вршител на должноста директор на Домот се именува Милан Стојков со решение бр. 17-2726/1 од 25 мај 1999 година.

Се брише Благој Пенев директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Се запишува Милан Стојков, в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Пречистен текст: Милан Стојков в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 163/99. (26943)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 168/99, на регистарска влошка бр. 1-397-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието во општествена сопственост за урбанизам, проектирање, консалтинг и инженеринг „ПАНОРАМА“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 10 – Кочани.

Се врши промена на лицето овластено за застапување со тоа што:

Се брише Златко Николов в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Се запишува Никола Давитков в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 168/99. (26944)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 124/99, на регистарска влошка бр. 03003974? – 8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста Друштвото за трговија и услуги АВТО-МЕТАЛ дооел увоз-извоз Кочани ул. „Гошо Вакентиев“ бр. 25.

Проширување на дејноста на друштвото со обавување на следните дејности: 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.13, 29.4, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24 и 29.40

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 124/99. (26945)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 195/99, на регистарска влошка бр. 1-13623-0, го запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување.

Друштво со ограничена одговорност

Искра Винаца за професионално оспособување и вработување на инвалиди улица „Маршал Тито“ бб

Досегашниот директор со неограничени овластувања и застапник Снежана Методиева се брише од судскиот регистар

За директор со неограничени овластувања и застапник се запишува Огњан Спасевски

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 195/99. (26946)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 107/99, на регистарска влошка бр. 03002027?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија и услуги Мак-Прогрес доо Винаца

Се врши проширување на дејноста на друштвото со: 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 18.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.31, 15.32 и 15.33.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 107/99. (26947)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 145/99, на регистарска влошка бр. 1-14155-0, го запиша во трговскиот регистар менувањето на лице овластено за застапување на Друштвото со ограничена одговорност за земјоделско производство и услуги трговија и угостителство Три Чешми с. Три Чешми – Штип.

Се брише: Тунев Донче – досегашен директор со огр. овластув. за склучување на дог. за купопродажба на нед. и опрема, договори кои се однесуваат на распол. на осн. средства за задолжување со кредити ставање под хипотека како и догов. за долгорочен пласман чија вредност не пом. 50.000 ДЕМ.

Се запишува: Лазарев Ванчо – вршител на должноста Директор со овластувања за склучување договор за купопродажба на недвижности и опрема, догов. кои се однесуваат на располагање со основни средства, за задолжување со основни средства, за задолжување со кредити, ставање под хипотека, како и договори за долгорочен пласман чија вредност не поминува 50.000 ДЕМ.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 145/99. (26948)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 166/99, на регистарска влошка бр. 1-804-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице

Акционерско друштво „СЕЛЕНА“ во стечај Штип.

Упис на овластено лице за застапување: Ванчо Савев – ВД Директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 166/99 (26949)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 146/99, на регистарска влошка бр. 1-14154-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на друштвото со ограничена одговорност

за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство „ВРСАКОВО“, с. Врсаково – Штип.

Се брише Михајлов Драган од должноста директор со ограничено овластување а се запишува Љупчо Карагозов од Штип како директор со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 146/99. (26950)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 167/99, на регистарска влошка бр. 1-7885-0, го запиша во трговскиот регистар уписот на овластено лице на АД ЗИК „Првена звезда“ доо за градежно-занаетчиска дејност „ГРАДБА“ Штип, ул. „Рибник“ 66.

Се запишува Вањо Чучков како в.д. директор со неограничени овластувања, а се брише Спиров Никола в.д. директор.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 167/99. (26951)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 113/99, на регистарска влошка бр. 03002394?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на друштвото за производство, трговија и услуги „ВЛЕКДЕР“ Мане Спасов и Власто Ѓоргиев јтд Штип.

Се брише Весна Герасимова а се запишува Зоран Спасов, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 113/99. (26952)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 110/99, на регистарска влошка бр. 03001656?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување – управител на друштвото за производство, трговија и услуги „2-РИ АВГУСТ“ дооел Штип, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 17, Штип.

Се брише досегашниот управител Александар Божилов а се врши упис на Дејанов Стојанче – управител со неограничени овластувања, кој е и застапник на друштвото во надворешното трговско работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 110/99. (26953)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 118/99, на регистарска влошка бр. 03003202?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник на друштвото за трговија, шпедиција, транспорт и услуги „ЈАНШПЕД“ доо увоз-извоз нас. „Три Чешми“ – Штип.

Во друштвото пристапува лицето Петриќ Радован од Штип. Содружничкиот влог на лицето кое пристапува е во основни средства.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 118/99. (26954)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 748/98, П.Трег.100/99, на регистарска влошка бр. 03001467-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност на друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз, Ристова Надица и др. јтд Радовиш ул. „Бел Камен“ бр. 42.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 55.12, 36.40, 36.50, 36.11, 36.14, 36.15, 55.51, 55.52, 17.30, 15.82, 74.12.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 748/99, П.Трег.100/99. (26955)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 165/99, на регистарска влошка бр. 1-229-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на домот на културата „Димитар Беровски“ П.О. Берово.

За овластено лице за застапување се именува Зоран Мазновски ВД – директор со неограничени овластувања.

Се брише Глигор Мамучевски – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 165/99. (26935)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 188/99, на регистарска влошка бр. 1-594-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на центарот за социјална работа – Ц.О. Берово.

Се брише Пачемски Петар – директор со неограничени овластувања во застапувањето а се запишува Бубевски Методи – вршител на должноста директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 188/99. (26936)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 189/99, на регистарска влошка бр. 1-13116-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на претпријатието за трговија „МЕДИКА“ увоз-извоз П.О. Берово ул. „Моша Пијаде“ бр.66-а.

Се брише Илиовски Свонко – директор со неограничени овластувања а се запишува Усаин Кантуровски – директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 189/99. (26937)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 592/98, на регистарска влошка бр. 1-4791-0, го запиша во трговскиот регистар претпријатието за трговија „КИСИ-ПРОМЕТ“ П.О. увоз-извоз – с. Радово – Струмица.

Се брише досегашниот директор и застапник во надворешнотрговскиот промет лицето Стојков Крум а се запишува Ирина Стојкова, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 592/99. (26938)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 160/99, на регистарска влошка бр. 1-129-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување.

Се брише досегашниот вршител на должноста директор а се запишува лицето Хрисанта Цековска, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 160/99. (26931)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 172/99, на регистарска влошка бр. 1-591-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на училиштето за средно образование „КОЧО РАЦИН“ – Св. Николе.

Се брише Митре Ѓошевски – директор со неограничени овластувања а се запишува Тасев Зоран – в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 172/99. (26932)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 193/99, на регистарска влошка бр. 1-13027, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на централното основно училиште „НИКОЛА КАРЕВ“ П.О. Пробиштип.

Се брише Манев Мијалче – директор со неограничени овластувања, а се запишува Новица Арсовски – в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 193/99. (26933)

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 169/99, на регистарска влошка бр. 1-238, го запиша во трговскиот регистар уписот на овластено лице на трговската работна организација на мало и големо „ТР-ГОПРОМЕТ“ Берово, ул. „Маршал Тито“ бр. 105.

За в.д. директор се именува Механдиски Кирил со неограничени овластувања кој ќе ја претставува работната организација пред трети лица.

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 169/99. (26934)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 147/99, на регистарска влошка бр. 1-1615-0, го запиша во трговскиот регистар уписот на лице овластено за застапување на акционерското друштво „ЛАКАВИЦА“ 6-ти км. на патот Штип Радовиш.

Се запишува Гошо Ефтимов ВД директор со неограничени овластувања, а се брише Фирус Мемед – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 147/99. (26956)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 176/99, на регистарска влошка бр. 1-13331-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на основното училиште „Кирил и Методиј“ П.О. с. Ораовица, Радовиш.

Се разрешува досегашниот директор Манева Павлина, а се именува за вршител на должноста директор Аврамов Тимо без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 167/99. (26957)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег.бр. 108/99, на регистарска влошка бр. 03003735?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на друштвото за производство и трговија „АС-КОМЕРЦ“ експорт-импорт дооел Радовиш ул. „Маршал Тито“ бр. 60.

Се врши промена на името на Друштвото.

Се брише: Друштвото за производство транспорт и трговија Ас-Комерц експорт-импорт дооел Радовиш ул. „Маршал Тито“ бр. 60.

Се запишува: Друштво за производство, транспорт и трговија „АЛЕКС-ШПЕД“ експорт-импорт дооел Радовиш ул. „Маршал Тито“ бр. 60.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег.бр. 108/99.

(26959)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 88/99, на регистарска влошка бр. 03001864?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и промената на основач на друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ“ Постолава и други доо Радовиш ул. „Ванчо Прке“ број 3, Радовиш.

Зголемување на основната главница во доо-прилог 2,14.

Во друштвото пристапува лицето Постолава Лиљанка од Радовиш.

Од друштвото истапува основачот Друштво за трговија и услуги „ВИВА КОМ“ дооел увоз-извоз Радовиш, ул. „1-ви Мај“ бб.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 88/99. (26961)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 1176/99, на регистарска влошка бр. 03005077?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец

поединец Тања Сенто Милевска тп Пробиштип ул. „Нада Михајлова“ бр. 15.

Основач е Тања Милевска од Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските со трети лица трговецот одговара лично и со целиот свој имот.

Овластен потписник е Тања Милевска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1176/99. (26996)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 2856/98, на регистарска влошка бр. 03003564?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на доо на друштвото за земјоделство и сточарство, трговија и услуги „ГУГАНЦИ“ доо, од с. Д. Гуганци – Св. Николе.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 93.05, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.8, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Венцо Јаневски, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2856/98. (26997)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1169/99, на регистарска влошка бр. 03005070?-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво и трговија „ЖАН-КИКО-М“ ДООЕЛ увоз-извоз Василево 70.

Единствен содружник и основач е Милчо Јанев од Василево бр. 70.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 02.01, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.22, 65.12/3, 71.10.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; мало-граничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија и Р. Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Милчо Јанев, управител и застапник во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1169/99. (27002)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1297/99, на регистарска влошка бр. 03005198?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и угостителство „БИЛЈАНА-Г“ ДООЕЛ увоз-извоз – Муртино 44.

Единствен содружник и основач: Миле Галев од Муртино бр. 44.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија и Р. Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Миле Галев, управител и застапник во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1297/99. (27003)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2202/99, на регистарска влошка бр. 03006103?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за услуги и трговија „МАЈДЕЈ“, Дејан Давитков и др. ЈТД ул. „Лондонова“ бр. 45. Радовиш.

Основачи: Дејан Давитков и Стојан Давитков.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.27, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.24, 51.25, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 92.33, 92.34.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; продажба на стоки од консигнациони складишта; малограничен промет со Бугарија.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските на друштвото содржниците одговараат лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Дејан Давитков, управител со неограничени овластувања кој е и застапник на друштвото во надворешно-трговското работење, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2202/99. (27004)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1893/99, на регистарска влошка бр. 03005794?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, угостителство и услуги „ОМЕГА ДС“ ДООЕЛ „8 Септември“ – 78, Радовиш.

Дејности: 0110/1, 01.10/2, 01.10/3, 01.10/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10,

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпедиција на стоки и патници; продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во своје име и за своја сметка. Одговара друштвото со свој имот.

Управител на друштвото Дејан Андонов без ограничување. Основач Дејан Андонов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1893/99. (27005)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1448/99, на регистарска влошка бр. 03005349?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги и трговија увоз извоз „ДА-МИТ“ Димитар Тренчев и др. ЈТД Радовиш, „Даме Груев“ – 4.

Дејности: 0110/1, 01.10/2, 01.10/3, 01.10/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 52.71/1, 52.71/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 763.30, 63.40, 71.10, 72.50, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници; продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во своје име и за своја сметка.

Одговараат содржниците со свој имот.

Управител на друштвото Димитар Тренчев, без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1448/99. (27006)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1338/99, на регистарска влошка бр. 03005239?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво Друштво за производство, услуга и трговија увоз-извоз „ВИ-ГО ШПЕД“ ДОО Раклиш, Радовиш.

Основачи на друштвото се: Мијалов Ацо и Мијалова Убава од Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,

45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складишта, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сите свои средства.

Основачите не одговараат.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ацо Мијалов – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1338/99. (27007)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 748/99, на регистарска влошка бр. 03004649?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар упис на основање на ДОО Друштво за производство, трговија и услуги „СЛИВ“ ДОО увоз-извоз ул. „Кочански пат“ бб Вина.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 26.61, 26.63, 26.66, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничено.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со својот имот.

За обврските на Друштво содружниците не одговараат.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марко Николов – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 748/99. (27008)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1175/99, на регистарска влошка бр. 03005076?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво со ограничена одговорност Друштво за угостителство, трговија и услуги „МОСТ“ ДООЕЛ с. Истибања – Вина.

Дејности: 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.54, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.10, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 74.12, 74.81, 92.72, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со својот имот-полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гоце Лазаров – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1175/99. (27009)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1127/99, на регистарска влошка бр. 03005028?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец ТП Трговец поединец Љубица Тодор Арсова тп, улица „Даме Груев“ бр. 13 Вина.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува со целокупниот свој имот.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара лично со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љубица Тодор Арсова – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1127/99. (27010)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 129/99, на регистарска влошка бр. 1-14199-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на ПЗО на Приватна здравствена организација-ординација по општа стоматологија д-р Ванчо Танев ул. „Добре Радосавлев“ бр. 1/1 – Штип.

Основач е Ванчо Танев од Штип со стан на ул. „Х. Тодоровски Карпош“ Штип.

Дејности: 85.13.

Ванчо Танев управител без ограничување.

Во прометот со трети лица ординацијата настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет одговара ординацијата со сите свои средства.

Основачот вложува 200,00 денари основачки влог.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 129/99. (27011)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2194/99, на регистарска влошка бр. 03006095?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „2-РИ АВГУСТ ПРИНТ“ доо ул. „Гоце Делчев“ бр. 101 – Штип.

Основачи се Пецев Аристид, Божилов Александар и Никола Миновски.

Дејности: 15.98, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт, малограничен промет со Бугарија.

Никола Карагунов управител со неограничени овластувања, и е застапник на друштвото во надворешно трговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2194/99. (27012)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2208/99, на регистарска влошка бр. 030061097-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на тп на Трговец-поединец „ГИМ Ило Драган Богатинов ул. „Железничка“ бр. 30 – Штип.

Основач е Ило Богатинов од Штип кој одговара со целиот свој имот лично.

Уписот е извршен врз основа на пријава за упис на тп со трговскиот регистар од 12.07.1999 година.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата.

За обврските направени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот.

Лицето овластено за застапување (овластен потписник) на тп со правниот промет со трети лица е Ило Богатинов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2208/99. (27013)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1198/99, на регистарска влошка бр. 030050997-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот-поединец „АФРОДИТА“ Михајлов Добриово Василче тп ул. „Христијан Карпош“ бр. 41/16 – Штип.

Основач е Михајлов Василче од Штип.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

А за обврските сторени во тој промет трговецот поединец одговара со целокупниот свој имот.

Овластен потписник на фирмата е лицето Михајлов Василче од Штип.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1198/99. (27014)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2121/99, на регистарска влошка бр. 030060227-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ. Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ласков ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 54.

Со изјава од 30.06.1999 лицето Ласков Тони од Штип со стан на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 54 се основа ДООЕЛ.

Единствен содружник на фирмата е лицето Ласков Тони од Штип со стан на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 54.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.000,00 денари.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во тој промет одговара со својот свој имот.

Управител и застапник на друштвото е лицето Ласков Тони без ограничувања.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 01.41/3, 15.41, 15.42, 15.61, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.83, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.12, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.4, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 70.20, 71.10, 71.21, 74.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со Р. Бугарија, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување во

надворешно трговскиот промет, застапување во надворешно трговскиот промет, реекспорт.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2121/99. (27015)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2680/98, на регистарска влошка бр. 030033887-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец. Трговец поединец Изабела Кирил Крстева Т.П. ул. „Христијан Т. Карпош“ – 5/1, Штип.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговец поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговец поединец одговара со сите свои средства.

Изабела Крстева, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2680/98. (27016)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1218/99, на регистарска влошка бр. 030081197-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност. Друштво за производство, трговија и услуги „ГОШЕ-ГИБ“ ДООЕЛ Штип ул. „Сутјеска“ бр. 66 Штип.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки и патници, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основачи се Ѓорѓи Дурдубаков од Штип со влог од 170.500,00 денари.

Лицето Ѓорѓи Дурдубаков е управител без ограничување.

Лицето Ѓорѓи Дурдубаков, управител во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1218/99. (27017)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 1116/99, на регистарска влошка бр. 030050177-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за превоз услуги и трговија БЕНЗ доо увоз извоз ул. АСНОМ бр.10 Штип.

Основачи: Коцев Димитар и Тулисв Сашко од Штип.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 93.01, 63.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 74.70, 74.84, 65.12/3, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 34.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.61, 29.12, 29.13, 29.14, 28.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Управител е Тулиев Сашко од Штип.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 116/99. (27018)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 2137/99, на регистарска влошка бр. 030060387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО Друштво за производство, трговија и услуги Басттекс доо увоз-извоз ул. Железничка 66 Штип.

Дејности: 01.41, 15.41, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98, 17.21, 17.22, 17.33, 17.5, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.51, 36.11, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 1.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.3, 60.4, 63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 74.12, 74.13, 74.14, 93.01, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Консигнациона продажба и застапување на странски фирми, рекспорт и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Основачи-содружници се Стојче Јакимовски од Штип и Благој Серафимов од Штип.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Трајче Коцев- управител без ограничување од Штип.

За обврските сторени во правниот промет одговара друштвото со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2137/99. (27019)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 1516/99, на регистарска влошка бр. 030054177-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Бурев компани ул. Боро Милевски бр. 10 Штип.

Основач: Трајче Бурев од Штип и Боро Милевски.

Дејности: 01.25, 15.11, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 25.24, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.6, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.4, 74.12, 74.14, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Југославија.

Основачот не одговара.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трајчо Цветков од Штип, управител без ограничување.

Управителот е и овластен потписник на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1616/99. (27020)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1130/99, на регистарска влошка бр. 030050317-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд друштвото за производство, трговија, сообраќај и

услуги „ВА-ЕЛ“, јтд, Бранко Јанковски и др. увоз-извоз, с.Стар Караорман, општина Штип.

Содружници во јавното трговско друштво се Бранко Јанковски од с.Нов Караорман, општина Карбинци, и Раде Јанковски од с.Нов Караорман, општина Карбинци.

Дејности: 01.12, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 25.21, 26.61, 26.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.33, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 53.40, 71.40, 74.12, 74.70, 74.81, 74.83, 92.33, 92.34. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.

Јавното трговско друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските на друштвото содружниците одговараат лично и неограничено солидарно. Во внатрешно-трговското и надворешно-трговското работење друштвото го застапува Бранко Јанковски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1130/99. (27028)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1522/99, на регистарска влошка бр. 030054237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на дооел друштво за производство, трговија и услуги „АЛМА“ дооел увоз-извоз Берово ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 34.

Единствен содружник на друштвото е Љупчо Русковски од Берово, ул. Вељко Влаховиќ бр. 34.

Дејности: 02.01, 02.02, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.32, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.62, 52.50, 52.63, 60.21, 50.22, 50.23, 50.24, 63.12, 63.30, 74.12, 74.54, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, рекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Љупчо Русковски од Берово – управител во застапувањето во правниот промет со трети лица и во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1522/99. (27029)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1438/99, на регистарска влошка бр. 030053397-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на тп трговец-поединец Казим Музафер Демировски тп. Берово, ул. 23 Август бр. 60.

Дејности: 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица Трговецот-поединец Казим Музафер Демировски тп. Берово, ул. 23 Август бр. 60 настапува за свое име и за своја сметка.

Основач-овластен потписник Казим Музафер Демировски истапува во свое име и за своја сметка, а одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1438/99. (27030)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 185/99, на регистарска влошка бр. 1-14202-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на приватна здр. ординација, приватна здравствена организација-ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по невропсихијатрија“ д-р МИШО“ п.о. Кочани со седиште на ул. „29 Ноември“ бб.

Основач Иванов Михаил од Кочани со стан на ул. Кирил и Методиј број 16. Дејност на организацијата е следната: 85.12. Во правниот промет со трети лица организацијата истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица организацијата одговара со целиот свој имот со кој располага, потполна одговорност.

Директор на здравствената организација е основачот Михаил Иванов од Кочанско со неограничени овластувања во застапување во правниот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 185/99. (27031)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1880/99, на регистарска влошка бр. 03005781?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги „КАРА“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Дрварска“ бр. 36 – Струмица.

Единствен содружник на друштвото е лицето Стефан Карамучев од Струмица ул. „Братство единство“ бр. 47/14.

Седиштето на друштвото е во Струмица.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 28.61, 28.62, 28.63, 29.13, 29.14, 29.40, 29.71, 29.72, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи, меѓународна ипедиција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складишта, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Стефан Карамучев управител со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1880/99. (27035)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1443/99, на регистарска влошка бр. 03005344?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ДООЕЛ на

Друштво за производство и трговија „ГОРЕКС“ ДООЕЛ ул. „Младинска“ бр. 100/9 – Струмица.

Единствен содружник е Ѓоргиев Драгољуб од Струмица.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 60.21, 60.22, 60.23, 51.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.84, 02.02, 37.10, 37.20, 51.57, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друскиот сообраќај, реекспорт, застапување на странски стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Единствен содружник за обврските на друштвото не одговара.

Ѓоргиева Мара од Струмица управител без ограничувања и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 143/99. (27036)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1248/99, на регистарска влошка бр. 03005149?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз „КОМПАНИ – ТП“ ДОО Струмица, ул. „Мара Минанова“ бр. 45.

Единствени содружници: Попчев Миленко од Струмица и Терзиев Звонко од Струмица.

Дејности: 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.24, 51.32, 51.31, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.45, 51.51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.21, 63.30, 63.12, 74.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните држави, реекспорт, консигнациони работи и ипедиција.

Терзиев Звонко од Струмица, управител на Друштвото и Застапник во надворешно трговскиот промет со трети лица без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1248/99. (27040)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1196/99, на регистарска влошка бр. 03005097?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство трговија и услуги „НИКО КОМЕРЦ“ увоз-извоз ДООЕЛ Куклиш бр. 135.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.11, 55.12, 55.30,

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, консигнација, неспоменати услуги во областа на прометот, услуги во меѓународната шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на стоки и сообраќај и сл.

Мицев Кољо од Струмица, управител со неограничена одговорност.

Мицев Кољо од Струмица, застапник со неограничени овластувања.

Основач е Мицев Кољо од Куклиш, вложува средства во износ од 162.700 ден или 5.250 дем.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1196/99. (27041)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1643/99, на регистарска влошка бр. 030055447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „ОНИКС“ ДООЕЛ Струмица, ул. „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 11.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 36.22, 36.63, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Ацо Костадинов од Струмица, застапник на друштвото.

Единствен содружник е Ацо Костадинов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1643/99. (27042)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1197/99, на регистарска влошка бр. 03005098-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство „СТЕМА“ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. „Иљо Шопов“ бр. 61.

Дејности: 17.30, 17.Ж71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Управител и застапник на друштвото е: Надка Мастева од Струмица со л.к. 111699 и м.б. 0612956465007 издадена од УВР Струмица со неограничени овластувања.

Содружник Мастеф Стефан ул. „Иљо Шопов“ 61 лк. 109926 вложува 159.600 ден. или 5.150 ДЕМ.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спорени спрема трети лица одговара со својот имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1197/98. (27043)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1902/99, на регистарска влошка бр. 030058037-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство „АРТ“ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Иљо Шопов“ бр. 27.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.41, 52.11, 52.12, 52.26, 52.27, 52.42, 52.44/1, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 17.54/1, 18.Ж21, 18.22, 18.23, 18.24.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување превоз на стоки во меѓународниот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со својот имот. Управител на друштвото: Јанев Горѓе од Струмица со л.к. 197443 и м.б. 2806955460040 УВР Струмица со неограничени овластувања.

Содружник Јанев Горѓе Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1902/99. (27044)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1892/99, на регистарска влошка бр. 030057937-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „КОЧАР ЦЕНТРО ПРОМЕТ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Ново Коњарево бр. 92, Ново Село.

Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.11, 51.12, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.27, 51.41, 51.42, 51.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 55.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување, превоз на стоки во меѓународен сообраќај.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со својот имот.

Управител на друштвото: Стоилов Андон од с. Ново Коњарево со л.к. 227466 и м.б. 2908940460009 УВР Струмица со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1892/99. (27045)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1504/99, на регистарска влошка бр. 030054057-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство „Е-ВРОАС“ увоз-извоз ДООЕЛ Ново село ул. „Браќа Миладинови“ бр. 3.

Дејности: 52.12, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 50.30/1, 51.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.709, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.84, 45.31, 45.32, 45.34, 45.43, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 17.51.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународна шпедиција, посредување, превоз на стоки во меѓународен сообраќај. Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема

трети лица друштвото одговара со својот свој имот. Управител на друштвото е лицето Борис Турновски со л.к. 168720 и н.б. 1912955460025 УВР Струмица со неограничени овластувања. Содружник Борис Турновски ул. „Б. Миладинови“ бр. 3.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1504/99. (27046)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1641/99, на регистарска влошка бр. 030055427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштво за производство трговија и услуги „МАНУ-ЕЛА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Струмица ул. „Гуро Гаковик“ бр. 9.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, ж 51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпедиција, респект.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Борис Маневски со лк. 107380 и ЕМБГ 510940460008 издадена од УВР Струмица – застапник на друштвото.

Содружник: Борис Маневски.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1641/99. (27047)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1179/99, на регистарска влошка бр. 030050807-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз „САВА-МАК“, ДООЕЛ, с. Добрејци – Струмица, со куќ. бр. 2.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.23, 01.24, 01.41, 01.41/2/1, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 60.22.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, респект, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, услуга на меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот и сл.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е Божинова Саветка од с. Добрејци – Струмица, со куќ. бр. 2, со рег. бр. на лк. 209244 и со ЕМБГ – 111977465001 издадена од УВР – Струмица, државјанин на Р. Македонија, кој е и управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања во правниот промет со трети лица и во надворешно-трговскиот промет. За обврските на друштвото единствениот содружник не одговара.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1179/99. (27048)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1247/99, на регистарска влошка бр. 030051487-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ

ОЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „МАК-МАХ“ – 1 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Гуро Гаковик“ бр. 77.

Единствен содружник: Петровска Ленка од Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/3-12.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.444, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.14, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, респект, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Петровска Ленка од Скопје – управител на Друштвото и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1247/99. (27049)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1444/99, на регистарска влошка бр. 030053457-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и угостителство „СКАЛА“ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Широк Дол“ бр. 44.

Назив на фирма: Друштво за трговија и угостителство

Скала увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

Скратен назив: Скала ДООЕЛ Струмица

Седиште и адреса: ул. „Широк Дол“ бр. 44 Струмица

Единствен содружник: Манчев Илија од Струмица.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, ж 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, ж 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Марчин Гил-управител со неограничени овластувања и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1444/99. (27050)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 7723/98, на регистарска влошка бр. 0200124927-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги „АУТОТРАДЕ“ ДОО извоз-увоз Де-Ма и др. „Љу Делхиска“ бр. 11-а Скопје.

Основачи: Де-Ма Гмбц, експорт-импорт, Франкфурт, Германија Томов Александар, Скопје.

Основачки влог проценет на 9.291.900,00 денари или 307.900 ДМ.

Дејности: 28.52, 28.74, 28.75, 31.61, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.46, 55.30/2, 55.51, 60.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, јавни складишта, консигнациона продажба, комисиона продажба, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет со соседните земји (Грција, Албанија, Србија и Бугарија).

Овластувања неограничени, одговорност целосна.

Застапување Томов Александар, управител без ограничувања во внатрешен и надворешнотрговски промет.

Овластени лица Томов Александар, Томова Антонина.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7723/98. (28120)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 3984/99, на регистарска влошка бр. 02015064?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство промет и услуги „МК 32“ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „АФЖ“ бр. 296 Скопје.

Содружник на трговското друштво е Благоја Свеќарски од Скопје, ул. „Скопска“ бр. 1/2-12.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.23, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.43, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Трговското друштво во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува и претставува управителот Благоја Свеќарски од Скопје, и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3984/99. (28132)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12559/98, на регистарска влошка бр. 02015934?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за производство, ипедиција, трговија и услуги „СТОЈ-АНА“ увоз-извоз ДОО, ул. „Божин Николов“ бр. 109 Скопје.

Усогласување со ЗТД на Друштвото за превоз, ипедиција, производство, трговија и услуги „СТОЈ-АНА“

увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Божин Николов“ бр. 109 Скопје.

Содружник е Николовски Стојанче, ул. „Божин Николов“ бр. 109, Скопје, со изјава од 30.11.1998 година.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.70, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.31, 29.32, 31.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.40, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна ипедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет друштвото ќе го претставува и застапува управителот Николовски Стојанче, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12559/99. (28133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13368/99, на регистарска влошка бр. 02016043?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет производство, застапување и услуги „БАНЕСТА“ Бранислав ДООЕЛ Скопје, ул. „Коста Новакоски“ бр. 4-8.

Основачи се Бранислав Станојковиќ од Скопје.

Основна главнина е 10.560 ден (327.200,00 денари).

Управител е Бранислав Станојковиќ, без ограничувања.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.71, 15.72, 21.22, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.32, 36.63, 41.00, 45.33, 45.35, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,

52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 93.02, 93.05.

Основна дејност: 52.63, друга трговија на мало со стоки вон продавници со мешовита стока.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 13368/98. (28134)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 654/99, на регистарска влошка бр. 1-745-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице во ГИМ-НАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 68 со целосна одговорност.

Се брише Пане Иванов а се запишува Невенка Поп Ангелова како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег. бр. 654/99. (28178)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. трег. бр. 802/99, на регистарска влошка бр. 02013350?-4-09-000, ги запиша во трговскиот регистар запишување на органи на управување на внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и производство „МЛАЗ“ АД Богданци ул. „Маршал Тито“ бр. 160.

Се брише досегашниот генерален директор без ограничување Васил Петрушев, а се запишува Васил Петрушев – Претседател на Управен одбор со ограничено овластување – за склучување на договори за купување и продавање кои се однесуваат на располагање со основните средства или долгорочните пласмани, чија вредност е поголема од 25% од основната главнина на друштвото потребна е согласност на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. трег. бр. 802/99. (28179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 518/99, на регистарска влошка бр. 1-384-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице во Државно средно училиште „Митко Пенџуклиски“ Кратово, ул. „Михајло Апостолски“ бр. 10 Кратово.

Се запишува Арсовски Јанко директор, а се брише Миланов Стојан директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег. бр. 518/99. (28180)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. трег. бр. 646/99, во регистарска влошка бр. 4-02001594?-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице во Акционерско друштво за производство на јаболка и поледелство „ВАРДАР“ увоз-извоз, с. Брвеница – Брвеница.

Промена на лице овластено за застапување.

Се брише: Глишиќ Станко – претседател на Управен одбор.

Се запишува: Богдановски Душан – претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. трег. бр. 646/99. (28181)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 622/99, на регистарска влошка бр. 1-50482-04-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 128.

Се брише Дипл. град. инж. Тодор Југов се запишува Марија Поцева за Директор на Подрачна единица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег. бр. 622/99. (28182)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 794/99, на регистарска влошка бр. 1-532-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Промена на директор во

Гимназија „Панче Попоски“ Гостивар, ул. „Живко Брајкоски“ бр. 39 Гостивар

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег. бр. 794/99. (28183)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 845/99 од 26.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 394 се запишува здружението на граѓани Здружение на јавните обвинители во Република Македонија, со скратено име ЗЈОРМ, со седиште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, Судска палата, соба бр. 56.

Лица кои се овластени да го застапуваат здружението се претседателот М-р Тодор Битларов и секретарот Звонко Ристески од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на општествениот статус и углед на професијата јавен обвинител, едуцирање на стручно усовршување на јавните обвинители, развивање на соработката и односите помеѓу членовите на ЗЈОРМ, Меѓународна афирмација и членство на ЗЈОРМ во Меѓународното здружение на обвинители и други меѓународни асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.07.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30112)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 682/99 од 22.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 387 се запишува здружението на граѓани Кугларски клуб "Макпетрол" со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев - Јасмин" бр. 4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Петар Јанковиќ од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на кугларскиот спорт, грижа за квалитетот на своите членови, грижа за објектите во кои ја одвива својата основна дејност - тренингот, здравствената заштита на кугларите, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер како и развива соработка со сите кугларски клубови во државата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.07.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30113)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 442/99 од 06.IV.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски клуб Македонија-Асиба и МГ Ѓорче Петров - Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 10.01.1989 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје, под Рег.бр. 132, се запишува здружението на граѓани Фудбалски клуб Македонија-Асиба и МГ Ѓорче Петров - Скопје, со скратено име ФК Македонија-Асиба и МГ Ѓорче Петров, со седиште во Скопје, ул. "Мице Козар" бб,

Горче Петров кое го застапува неговиот претседател Г-дин Пецо Дамески од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 722/99 од 14.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Асоцијација на наставниците по руски јазик и литература во Република Македонија, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 10.02.1995 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 365, се запишува здружението на граѓани Асоцијација на наставниците по руски јазик и литература во Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 721/99 од 14.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Македонско етнологско друштво, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 18.03.1993 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 364, се запишува здружението на граѓани Македонско етнологско друштво, со седиште во Скопје, ул. "Курчинска" бб, кое го застапува неговиот претседател Зоран Атанасовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 516/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Македонско неурохируршко здружение, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 06.05.1998 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 360, се запишува здружението на граѓани Македонско неурохируршко здружение, со седиште на Медицински факултет, Неурохируршка Клиника, Водњанска 17, кое го застапува неговиот претседател Проф.Др. Мирко Мирчевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 419/99 од 09.VI.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Одбојкарски сојуз на Македонија со скратено име ОСМ, со седиште во Скопје, со својство на правно од 19.05.1978 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 278, се запишува здружението на граѓани Одбојкарски сојуз на Македонија, со седиште во Скопје - Градски парк бб, сала на КК Работнички, кое го застапуваат

Миланчо Успроцов - претседател на сојузот и Зоран Карановиќ - генерален секретар на сојузот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30118)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.Рег. зг.бр. 226/99 од 26.08.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб "Златара Рубин - Младинец" Скопје со седиште во Скопје, ул. "Јанко Мипшк" бр. 15.

Дејноста на Кошаркарскиот клуб "Златара Рубин - Младинец" - Скопје е: развој на кошаркарски натпревари, првенствени, пријателски и кошаркарски турнири, подготовки на екипите за натпреварување, соработка со средствата за јавно информирање и создавање услови за унапредување на стручната работа на клубот, соработка со разни спонзори и министерството за спорт заради решавање на одредени прашања од областа на спортот и соработка со други клубови надвор од земјата.

Со денот на запишувањето во Регистарот Кошаркарскиот клуб "Златара Рубин - Младинец" - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29830)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 107/99 е запишано Тениско спортско здружение "ЉУБОТЕН" - Тетово.

Работа и активности на здружението е поттикнување и унапредување на тенисот како спорт, грижа за унапредување на стручната работа, усовршување на стручен кадар за развој на квалитетен тенис, организирање на училишта за учење на тениската игра, омасовување на рекреативен тенис кај сите возрасти и слично согласно член 9 од Статутот од 23.12.1998 год.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Љ.Божински" бб, а ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (29918)

Со решение РЕГ.ЗГ.бр. 22/99 од 25.08.1999 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Крушево под Рег.бр. 22 за 1999 год. се запишува Здружението на граѓани под име "ПРИЈАТЕЛИ НА СВЕТОТ - КРУШЕВО"

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево на ул. "Благој Целев" бр. 32-б, а ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Крушево. (29919)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 17/99 е запишан Кик боксинг клуб "САВАТЕ" од Тетово.

Работата и активности на здружението е поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортот особено на Кик Боксинг спортот и создавање на услови за негово што поуспешно репрезентирање, развивање и унапредување на системот на натпревари, учество и организација на државни и меѓународни натпревари и друго од член 10 од Статутот од 4.01.1999 година.

Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 334, а ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (29920)

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под реден број 119 за 1999 година се запишува основање за Здружение на граѓани со име Фудбалски Клуб "Стрела" од с.Ерековци.

Фудбалскиот клуб како цели и задачи ги има стручно воспитување и издигнување на членовите, развој на фудбалскиот спорт, соработка со другите фудбалски клубови во склад со ОФС и ФСМ, работи на остварување на заедничките цели и задачи, соработува со другите Здруженија и фондации и друго.

Седиштето на Фудбалскиот клуб е во с.Ерековци.

Лице овластено за застапување и претставување на Фудбалскиот Клуб е Гоце Пожароски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (29921)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.Зг. бр.230/99 од 23.07.1999 год. во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на кошаркарскиот клуб "Академија баскет" Скопје со седиште во Скопје, ул."Пушкинова" бр. 3/3-31.

Дејноста на Кошаркарскиот клуб "Академија баскет" Скопје, е да се грижи за омасовување на спортот и да прибира членови од редовите на пионерите, младинците и другите граѓани, да обезбедува на своето членство постигнување на врвни резултати во кошаркарскиот спорт да се грижи за правилно спортско и морално воспитување на членовите и за таа цел да соработува со работни колективи, училишни и други воспитно образовани институции, да се грижи за создавање и проширување на материјалната основа за развој на кошарката, изградба и одржување на објекти во кои ќе ја одвива својата дејност, учество во натпревари, организиран од КОМ, здруженија на клубови и лиги, усовршување на стручен кадар, здравствена заштита и контрола на активното членство и соработка со спорт и друштва, а посебно кошаркарски клубови во земјата заради постигнување на подобри резултати во работата согласно позитивните законски прописи.

Со денот на запишувањето во регистарот Кошаркарскиот клуб "Академија баскет" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29869)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решението Ш. Рег.зг.бр.110/99 од 19.07.1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Лига на Власите од Македонија - Скопје со седиште во Скопје на ул."Сава Ковачевиќ" бр.3/7.

Дејност на Лигата на Власите од Македонија - Скопје е во име на членките на организиран начин да учествува во општествениот живот по прашања што се од витален интерес за унапредување и заштита на националниот идентитет на влашкиот етнос загарантирани со Уставот на Република Македонија, грижа за унапредувањето на општествените односи во областа на културата, образованието, издавачката дејност, информативните дејности и употребата на влашкиот јазик, иницијативи за расветлување и осознавање на историјата на власите, организирање симпозиуми, тркалезни

маси и собири, негување на заедништвото и добрите меѓунационални односи и соработка со сите невладини организации, здруженија и сојузи, со државните и други организации по прашање што се од заеднички интерес како и за членување во меѓународни организации и здруженија заради остварување и афирмација на своите цели и задачи.

Со денот на запишувањето во регистарот Лигата на Власите од Македонија - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29765)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 182/99 од 1.09.1999 год. над ИП „Хупер“ с. Крани – Ресен, дејност-производство и трговија со жиро-сметка 40310-601-21072 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (29906)

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 168/99 од 25.08.1999 год. над ПП „Денис сокс“ од Битола ул. „Љубојно“ бр. 1, дејност-трговија со жиро-сметка 40300-601-73559 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (29907)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.174/99 од 27.08.1999 година над ПП "Криција" од Битола, ул. "Никола Тесла" бр.18/17, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-10862 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (29774)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.178/99 од 27.08.1999 година над ТПУП "Сириус" - Битола, ул. "Максим Горки" бр.91, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-61610 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (29775)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение Ст. бр. 646/96 од 28.05.1999 заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „УНЦА“ ДОО Скопје ул. „Борка Талевски“ бр. 45, жиро сметка 40100-601-146191.

По правосилноста на решението должникот ќе се брине од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (29823)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 490/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за монтажа, градежништво, промет и инжињеринг „АРХИТЕКТИНГ“ увоз-извоз Ц.О. ул. „Првомајска“ бб од Скопје со жиро сметка 40100-601-101834.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко, со стан на ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29817)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 437/99 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие „ДОГАН ПРОМЕТ“ увоз-извоз Д.О.О. ул. „Метохиска“ бр. 52 од Скопје со жиро сметка 40100-601-333437.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко, со стан на ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29816)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 504/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги „ВИГО“ Ц.О. експорт-импорт ул. „Коце Металец“ бр. 4/43 од Скопје со жиро сметка 40110-601-199376.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко, со стан на ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29815)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 589/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ГРАФОСКОП-ЈЕ“ - КОМЕРЦ“ Д.О.О. експорт импорт ул. „Трифун Бузев“ бр. 3/4-10 од Скопје со жиро сметка 40120-601-129337.

За ликвидатор се определува лицето Илиевска Виолета од Скопје ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 2-1/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 498/99 од 07.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Услужно трговско претпријатие „АРИСКО“ Д.О.О. ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 19/3-28 од Скопје со жиро сметка 40100-601-250202.

За ликвидатор се определува лицето Виолета Илиевска од Скопје со стан на ул. „Горѓи Сугаре“ број 2-1/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29772)

Се заклучува ликвидациона постапка над претпријатието „НИКОЛ КОМЕРЦ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје со седиште на ул. „Франц Масеснел“ број 2-а и жиро сметка број 40120-601-203768 отворена со решение Л. бр. 108/98 од 16.11.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметката на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Биљана Треневска на ул. „Франц Масеснел“ број 2-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29779)

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 904/99 од 08.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги, трговија и транспорт „ВЕМ-ИНЖИЊЕРИНГ“ Д.О.О. експорт-импорт од Скопје ул. „Ловќенска“, бр. 21 од Скопје со жиро сметка 40120-601-306176.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/36 тел: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 489/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „РЕПРОКООП“ увоз-извоз Ц.О. Скопје од Скопје ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 12/3-18 од Скопје со жиро сметка 40110-601-21964.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко, со стан на ул. „Скупи 6“ број 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19818)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.938/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги “Корал Ексклузив” д.о.о. Скопје, ул. “Народен фронт” бр.19 а, со жиро сметка 40100-601-366801.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска, ул. “Алекса Дундик” бр.147 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29767)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште – построено на КП број 615/1, план број 4, скица 8, на место викано „Режика“, нива, класа 4, која мери површина од 822 метри квадратни, по Поседовен лист број 441, во КО Саракино, сопственост на Томовски Живко Илко, од село Саракино, Тетово, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ број 61, Тетово. (29861)

Се продава земјоделско земјиште – построено на КП број 1600, план 5, скица 71, место викано Градина, култура нива, класа 3, со површина од 1154 м² заведена во Поседовен лист 623 за КО. Матејче, сопственост на Богдановска Евица, ул. „463“ бр. 17 Скопје за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани ул. „ 11 Октомври“ бр. 1, Куманово. (29862)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. број 9/18, план 2, скица 76, место викано Црно Поле, култура нива, класа 2, со површина од 4734 м², КП. број 9/19, план 2, скица 76, место викано Црно Поле, култура нива, класа 2 со површина од 882 м², КП. број 13/5, план 4, скица 76, место викано Црно Поле, култура шума, класа 2, со површина од 195 м² заведени во Поседовен лист 728 за КО. Режановце, сопственост на Крстевски Трајко Сретен с. Режановце, Куманово и Крстевски Сретен Вујица, ул. Окт. Револуција бр. 31-1/1 Куманово, за цена 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (29863)

Се продава земјоделско земјиште – построено на КП број 1685/6/6, план 3, скица 58, место викано Лозница, култура нива, класа 1, со површина од 8030 м² заведена во Поседовен лист 297 за КО. Отља, сопственост на Адеми Авдирлџим, с. Липково, Куманово за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани ул. „ 11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (29864)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 7825, нива на м.в. „Клуково“ трета класа, во површина од 3820 м² по П.Л. бр.5111 на КО Тетово, сопственост на Пајазит Мерсел од Тетово, М. Речица ул. „182“ бр. 18 за цена од 764.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово. (29865)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 482/23 план 3, скица 9, во К.О. Вучи Дол, место викано „Стара Воденица“, нива четврта класа, со површина од 450 м², сопственост на Јован Иванов, според Поседовен лист број 1624 на К.О. Вучи Дол.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (29821)

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 208 на м.в. „Дуб“, нива 5 класа, во површина од 592 м² опишано по П.Л. бр. 302 на КО Јегуновце – Тетово.

Се продаваат земјоделските земјишта: КП. бр. 2022 на м.в. „Прекача“, нива 4 класа, со површина од 1782 м² опишано по П.Л. бр. 612 на КО Непроштено и КП. бр. 2023 на м.в. „Прекаче“, нива 4 класа, со површина од 1932 м² опишано по П.Л. бр. 612 на КО Непроштено и КП. бр. 2005 на м.в. „Прекаче“, нива 4 класа, со површина од 1900 м² опишано по П.Л. бр. 313 на КО Непроштено, сопственост на Петровска Љубица од Скопје ул. „К. Раковски“ бр. 2/А, Атанасовска Снежана од Скопје ул. „Г. Димитров“ бр. 21/5 и Дуковска Петранка од Скопје ул. „В.С. Бато“ бр. 77/3, Сотировска Јованова Гуга од Сомбор и Сотировски Атанасов Илија од Осиек ул. „Сјеџак“ бр. 48, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштата што се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-

блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотар Нади Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(29866)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 595, план 3, скица 6 во м.в. „Петрошница“, ливада од 2 класа во површина од 623 м² и КП бр. 596 план 3, скица 6 во м.в. „Петрошница“, ливада од 2 класа во површина од 63 м², заведени во Поседовен лист бр. 230 за КО Војник, сосопственост на Трајковска Јана од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 32.

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство и купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово ул. „Ленинова“ б.б.

(29868)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 1262/4 на м.в. „Клисура“, нива 5 класа, во површина од 2300 м² опишано по ПЛ. бр. 506 на КО Желино, за цена од 500.000,00 денари сопственост на Усџини Зекир од с. Желино-Тетово.

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 1262/1 на м.в. „Клисура“, нива 5 класа, со површина од 2300 м² опишано по ПЛ. бр. 508 на КО Желино, за цена од 500.000,00 денари сопственост на Усеини Ејуп од с. Желино-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштата што се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотар Нади Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(29911)

Се продава земјоделско земјиште нива и построена под: КП. број 8, план 32, м.в. Долно Кликово, класа 5 со површина од 1390 м² во КО Добридол, сопственост на Бекири Шаип, КП. број 8/1, план 33, м.в. Долно Кликово, класа 2 со површина од 2100 м² во КО Добридол, сопственост на Бекири Шаип за цена од 192.000,00.

Се повикуваат соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Иљо Серафимовски, ул. „Кеј Б. Единство“ бр. 41, Гостивар.

(29912)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 295/2, план 4, скица 7, место викано Исхлихане, класа 4, со површина од 1462 метри квадратни, во КО с. Сенокос, сопственост на Јашари Шефит Јусуф за цена од 146.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска ул. „Б. Гиноски“ бб, во Гостивар.

(29913)

Се продава земјоделско земјиште ниви заведена во поседовен лист број 2000 за КО Прилеп 2 и тоа: КП. бр. 4515 место викано „Д. Садово“ нива класа 4, површина 3911 м. квадратни за купопродажба цена од 80.000,00 денари и КП. бр. 4516 место викано „Д. Садово“ нива класа 4, површина 5030 м. квадратни за купопродажна цена од 100.000,00 денари, сопственост на Андоноски Благоја и Рубин од Прилеп, ул. „Илија Компаниоски“ број 10.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Слабејко“ број 8, Прилеп.

(29914)

Се продава земјоделско земјиште и тоа парцела К.п. бр. 25/21 ливада од 6 класа во површина од 900 м² на м.в. „Шапатинец“ по П.Л. бр. 152 за К.О. Вруток, сопственост на Ганиу Гафура Насуф од с. Вруток, за цена од 450.000,00 (четирстотини и педесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Братство“ бр. 5-А.

(29915)

Се продава земјоделско земјиште – нива на КП. бр. 2577 со површина од 5661 м², во КО „Сопот“, место викано „Вршник“, нива, класа – 5, сопственост на Клиначаров Јован Ѓорѓи од Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бб.

(29916)

Се продава земјиште – сопственост на Дока Младеновска, со живеалиште во с. Ранковци, К. Паланка, со дел на посед 1/1 (целосно), предмет на продажба е нива, во место викано „Ѓорѓов Дуб“, К.П. бр. 4993, пл. 9, ск. 26, кл. 3, површина 836 м², ливада во место викано Ѓорѓов Дуб, с. Ранковци, К.П. бр. 4994, дел 3, пл. 9, ск. 26, кл. 3, површина 414 м², и ливада, во место викано „Ѓорѓов Дуб“, с. Ранковци, К.П. бр. 4994, дел 2, пл. 9, ск. 26, кл. 3, површина 443 м². Имотот е заведен во Имотен лист бр. 326, за К.О. Ранковци.

Се продава за вкупна купопродажна цена од 286.200,00 денари. – (десет и осумдесет илјади и двеста денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите и др. лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Р. Маке-

донија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ ул. „Маршал Тито“ бр. 159, Кр. Паланка. (29917)

Се врши продажба на недвижен имот - дел од нива 6-та класа, со површина од 305 м², што се наоѓа на КП 2007, план 7, скица 10, поседовен лист број 1090 на место викано "Латкоец" во КО Горно Соње, по цена од 10 ДЕМ по м², сопственост на Ивановски Иван, Ивановски Петар, Петковски Владимир, Ивановски Светлано и Наумовска Светлана, сите од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореспишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сардовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23/ДТЦ "Стара рампа", Скопје. (29681)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште сопственикот Наумоски Ефтимов Перо, поради 1/8 идеален дел од земјоделско земјиште - нива, од КП 171/2 во место викано "Шилокно", со вкупна површина од 4304 м², во КО Коњско, П.Л. бр.492 по цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава и други заинтересирани лица да се изјаснат за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тана Топалоска, ул. "Македонски Просвители" бб, Охрид. (29746)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, Кавадарци, КП-1890, дел-1, план-009, скица-068, викано место "Под брег", кат.култура-нива, кат.класа-3 со површина од 2537 м², во сопственост на Атанас Козаров видно од Имотен лист бр.2172 за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. (29747)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, Кавадарци, КП 1161, план 036, скица 576, место викано "Тапанарник", кат.култура лозје, кат.класа 2, со површина од 1780 м², КП 1162, план 036, скица 576, место викано "Тапанарник", кат.култура лозје, кат.класа 2, со вкупна површина од 1740 м², КП 1163, план 036, скица 576, место викано "Тапанарник", кат.култура лозје, кат.класа 2, со вкупна површина од 950 м², КП 1164, план 036, скица 576, место викано "Тапанарник", кат. кул-

тура лозје, кат класа 2, со вкупна површина од 1020 м², КП 1167, план 000, скица 576, место викано "Тапанарник" кат.култура градина, кат.класа 3, со вкупна површина од 1400 м², КП 1167, план 000, скица 576, место викано "Тапанарник", кат.култура нива, кат.класа 4, со вкупна површина од 640 м², во сопственост на Гурева Љубица од Кавадарци, видно од поседовен лист бр. 972.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. (29748)

Се продава земјоделско земјиште во КО Лисиче сопственост на Николовски Томислав од с.Лисиче и тоа: култура нива, класа шеста, КП 53, план 26, скица 1, место викано "Спасевица", површина 1200 м².

Наведениот имот се продава за цена од 10.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. "Маршал Тито" бр.44, Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (29749)

Се продава земјоделско земјиште нива 3-та класа со вкупна површина од 4340 м², на КП 456/1 КО Орман заведено во Поседовен лист бр.58 за КО Орман и тоа на 1/2 идеален дел, својот идеален дел од 1/2 го нудам на продажба на сите лица кои согласно Законот имаат предимствено право на купување. Имотот е сопственост на Здравко Царевски од Вировитица, ул. "Вељко Влаховиќ" бр.1/1. Цената на наведеното земјиште за 1м², изнесува 5 ДЕМ, а начин на плаќање веднаш со склучување на договорот.

Сите заинтересирани лица понуди можат да доставуваат до нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр.33, Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. (29764)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Ѓорѓиевски Трајан, им ја нуди на продажба недвижноста, К.П. број 115, култура нива, 5 класа, со вкупна површина од 4436 м², и нива, 6 класа, со површина од 2320 м², во место викано "Село Карпа", запишани во ПЛ бр. 8 за К.О. - Пакошево, по следните услови: недвижноста се продава за цена од 168.900,00 денари. Рокот на плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудите, изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават, до нотарот Верица Симонска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (29758)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр.561/1, план 5, скица 5, м.в. Пржина, класа 5, со површина од 1.312,00 м², во К.О. Орман, сопственост на Стојановски Петре, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански одреди" бр.68, (барака 6), Карпош, Скопје. (29576)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги "Универзалпромет" извоз - увоз Д О О во ликвидација Скопје. (29706)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.752086/95 издаден од УВР - Куманово на име Селмани Бесник, с.Ваксинце, Куманово. (29682)

Пасош бр.1015459 на име Недрес Цаколи, ул.Лазо Москов бр.42-17, Скопје.

Пасош бр.344589 на име Макути Мирсат, ул.Јоско Илиевски бб, Куманово.

Пасош бр.179945 на име Марковски Борис, с.Смојмирово, Берово

Пасош бр.335322 на име Муслим Имран, ул.И.Р.Лола бр.13, Гостивар.

Пасош бр.840101 на име Нуредин Мурад, ул.Рифат Бурчевски бр.43/2, Скопје.

Се сторнира пасош бр.1179078 на име Шакир Зурија, Дебар, објавен во Сл.весник бр.57/99.

Пасош бр.974390/96 издаден од УВР - Скопје на име Селиме Ибрахими, с.Копаница, Скопје. (29683)

Пасош бр.1142169/98 издаден од УВР - Скопје на име Куртиш Исмани, ул.Севастополска бр.49, Скопје.

Пасош бр.0537337/94 издаден од УВР - Скопје на име Љуан Стебљева, ул.Р.Бурчевски бр.8, Скопје. (29727)

Пасош бр.1107013/98 издаден од УВР - Скопје на име Поповски Мичо, ул.Бојмија бр.2/5, Скопје. (29730)

Пасош бр.817842/95 издаден од УВР - Скопје на име Хебиб Красниќи, ул.Хо.Ши Мин бр.207 б, Скопје.

Пасош бр.128384/93 издаден од УВР - Скопје на име Стојанов Трајан, ул.Маџари 2 бр.4 б, Скопје. (29753)

Пасош бр.133184/93 издаден од УВР - Скопје на име Тодевски Петре, ул.П.Наков бр.27, Скопје. (29754)

Пасош бр.1136972 издаден од УВР - Скопје на име Љума Мемет, ул.М.Рајчевски бб, Тетово. (29757)

Пасош бр.353521/94 издаден од УВР - Скопје на име Трипун Трајковски, ул.Г.Делчев бр.77 н.Илинден, Скопје. (29761)

Пасош бр.1169389/99 издаден од УВР - Куманово на име Бегзат Зејнели, с.Опае, Куманово. (29762)

Пасош бр.1091020/98 издаден од УВР - Тетово на име Димитриевски Богослав, ул.Илинденска бр.219/12, Тетово. (29768)

Пасош бр.746348/95 издаден од УВР - Скопје на име Леонардо Кучи, ул.Шумадинска бр.1, Скопје. (29769)

Пасош бр.823880/96 издаден од УВР - Тетово на име Неџија Имер, с.Палатица, Тетово. (29780)

Пасош бр.816787/95 издаден од УВР - Скопје на име Стојановска Сребра, ул.Разлошка бр.9/16, Скопје.

Пасош бр.1184794/99 издаден од УВР - Скопје на име Суад Билали, с.Батинци, Скопје. (29783)

Пасош бр.1018539/99 издаден од УВР - Скопје на име Андоновиќ Светлана, ул.В.Радоњанин бр.19, Куманово.

Пасош бр.891474/96 издаден од УВР - Куманово на име Андоновиќ Мирјана, ул.В.Радоњанин бр.19, Куманово.

Пасош бр.1018537/98 издаден од УВР - Куманово на име Милорад Андоновиќ, ул.В.Радоњанин бр.19, Куманово. (29793)

Пасош бр.1024761/97 издаден од УВР - Куманово на име Андоновиќ Душан, ул.В.Радоњанин бр.19, Куманово. (29794)

Пасош бр.0912944/96 издаден од УВР - Гостивар на име Бесник Синани, с.Падалиште, Гостивар. (29795)

Пасош бр.37609 на име Илјази Нијаз, ул.Вера Дуни бр.59, Струга. (29796)

Пасош бр.478913/94 издаден од УВР - Скопје на име Адеми Осман, ул.Р.Бурчевски бр.105, Скопје. (29797)

Пасош бр.355729 издаден од УВР - Скопје на име Алија Сулејман, ул.Г.Томовски бр.35, Скопје. (29801)

Пасош бр.601195/95 издаден од УВР - Скопје на име Меди Јакупи, с.Студеничани, Скопје. (29802)

Пасош бр.113804 на име Мусо Абдули, ул.Х.Карпош бр.37, Куманово. (29808)

Пасош бр.973224/96 издаден од УВР - Скопје на име Абедин Исмаил, ул.П.Лумумба бр.8, Скопје. (29812)

Пасош бр.480047/94 издаден од УВР - Скопје на име Гафур Шабан, ул.Смилевска бр.7, Скопје. (29813)

Пасош бр.748952/95 издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Драгољуб, ул.Е.Поповски бр.45, Скопје.

Пасош бр.0369858 на име Мустафоски Шериф, Дебар. Пасош бр.076854 на име Папранику Паудин, Дебар.

Пасош бр.0185772 на име Цноли Дритан, Дебар. (29829) Пасош бр.1180487 на име Абдулоски Ештреф, Дебар.

Пасош бр.652258 на име Агрон Клења, ул.26-та бр.12, Битола. (29832)

Пасош на име Рахимоновски Нур, с.Бузолково, Велес. Пасош бр.931880/96 издаден од УВР - Скопје на име Серафимовски Симеон, ул.М.Хадивасилев бр.10/13, Скопје. (29835)

Пасош бр.218383194 на име Чукоска Салвија, ул.Скопска бр.67, Кичево. (29836)

Пасош бр.0894261 на име Дервеневски Благој, ул.Н.Фундали бр.12, Битола. (29837)

Пасош бр.828410/96 издаден од УВР - Тетово на име Алили Селјадин, с.М.Речица, Тетово. (29853)

Пасош бр.0790833 издаден од УВР - Скопје на име Бесим Зендели, с.Грчец, Скопје. (29856)

Пасош бр.0163013 на име Адем Рамадани, с.Лопате, Тетово. (29867)

Пасош бр.745590/95 издаден од УВР - Скопје на име Фатон Незиров, с.Г.Лисиче бр.102, Скопје. (29870)

Пасош бр.1012938 на име Незирова Шадије, ул.Поп Арсов Блаже бб, Кочани. (29871)

Пасош бр.535402/94 издаден од УВР - Скопје на име Насер Рамиз, ул.Дринска бр.40, Скопје. (29873)

Пасош бр.574171/95 издаден од УВР - Скопје на име Чемаил Беља, ул.Дижонска бр.33, Скопје. (29878)

Пасош бр.163013/94 издаден од УВР - Скопје на име Рамани Адем, с.Доброште, Тетово. (29880)

Пасош бр.408244/94 издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Афет, с.Доброште, Тетово. (29881)

- Пасош бр.827848/96 издаден од УВР - Тетово на име Ајдини Агрон, с.Желино, Тетово. (29884)
- Пасош бр.358129/94 издаден од УВР - Скопје на име Бајрами Енвер, ул.8 бр.12 с.Сарај, Скопје. (29885)
- Пасош бр.1191975/99 издаден од УВР - Скопје на име Исмаили Хатем, ул.С.Стефкова бр.140, Скопје. (29887)
- Пасош бр.461908 на име Муслиу Захид, с.Форино, Гостивар. (29901)
- Пасош бр.596951 на име Ибраими Раман, ул.Беличица бр.29, Тетово. (29902)
- Пасош бр.669905 на име Ибраими Авније, ул.Беличица бр.29, Тетово. (29903)
- Пасош бр.1141633/98 издаден од УВР - Скопје на име Горѓиевски Љупчо, ул.Црногорска бр.26 а, Скопје. (29904)
- Пасош бр.175896 на име Дика Нуи, с.Ливада, Струга. (29905)
- Пасош бр.0492546 на име Стевановски Бранко, ул.М.Пијаде, бр.11/6, К.Паланка. (29928)
- Пасош бр.1205285/99 издаден од УВР - Скопје на име Менсур Хусеин, ул.Костурска бр.3/4-7, Скопје. (29925)
- Пасош бр.494746 издаден од УВР - Куманово на име Фетан Селџадин, с.Слупчане, Куманово. (29939)
- Пасош бр.751246/96 издаден од УВР - Скопје на име Роберт Емин, ул.Шуто Оризари бр.130 а, Скопје. (30032)
- Пасош бр.794578/95 издаден од УВР - Скопје на име Буки Назим, ул.Менделеева бр.32 а, Скопје. (30045)
- Пасош бр.0742525 издаден од УВР - Скопје на име Куртановиќ Ернат, ул.4 Јули, Ѓ.Петров, Скопје. (30049)
- Пасош бр.616942/95 издаден од УВР - Скопје на име Саит Исмет, с.Лопате, Куманово. (30050)
- Пасош бр.1040952/97 издаден од УВР - Скопје на име Имери Рушит, с.Грчец, Скопје. (30051)
- Пасош бр.956034/96 издаден од УВР - Скопје на име Брахим Бекири, с.Арачиново ул.1 бр.161, Скопје. (30052)
- Пасош бр.1444583/98 издаден од УВР - Тетово на име Јаја Назифе, н.Дреновец 7, Тетово. (30053)
- Пасош бр.681554/95 издаден од УВР - Скопје на име Демир Демирели, ул.Злетовска бр.21, Скопје. (30056)
- Пасош бр.881018/96 издаден од УВР - Гостивар на име Амет Љези, с.Дебреше, Гостивар. (30058)
- Пасош бр.1175830 на име Селмани Дашмир, с.Речани, Зајашко, Кичево. (30110)
- Пасош бр.743304 на име Богојевски Бојан, Скопје. (30111)
- Чекови од тековна сметка бр.25222-78 чек бр.625355. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Андреева Горица, Скопје. (29685)
- Чекови од тековна сметка бр.7877673 чек бр.3842718. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоров Ванчо, Скопје. (29766)
- Чекови од тековна сметка бр.0126739-21 чекови бр. 4682735 и 4682736 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Плеша Весна, Скопје. (29777)
- Чекови од тековна сметка бр.070226182 чекови од бр. 21162925 до 21162938 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Иван Нацевски, Скопје. (29820)
- Чекови од тековна сметка бр.4739-88 чекови бр. 3976044 и 3054607 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пешевска Костадинка, Скопје. (29876)
- Чекови од тековна сметка бр.209255894 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Илија, Скопје. (29882)
- Чекови од тековна сметка бр.50330-40 чекови бр. 3830728, 3830727 и 3830726 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Танушевски Илија, Скопје. (29883)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Идриз Бектеши, Скопје. (29675)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Кристина Тарабунова, Скопје. (29759)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Реџепова Макфира, Скопје. (29776)
- Работна книшка на име Јовановска Жаклина, ул.Никола Карев бр.4, Велес. (29784)
- Работна книшка на име Илоски Темелко, Охрид. (29785)
- Работна книшка на име Рамадан Адеми, Куманово. (29786)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Азам Целадин, Скопје. (29805)
- Работна книшка на име Мучев Сабут, Куманово. (29806)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Стојков Трајко, Скопје. (29810)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Шемседин Адиховци, Скопје. (29811)
- Работна книшка издадена од Урошевац на име Јордан Манасиевски, Скопје. (29822)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Насер Хот, Скопје. (29839)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Раим Мамути, Скопје. (29840)
- Работна книшка на име Љупчо Крстовски, Тетово. (29841)
- Работна книшка на име Ефремог Гоце, Кочани. (29851)
- Работна книшка на име Јовановска Жаклина, Велес. (29852)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Илоски Драган, Скопје. (29855)
- Работна книшка бр.19897 на име Старковска Чули, с.Јанковец, Ресен. (29895)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Богдановски Добре, Скопје. (29900)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Миољевски Љиљана, Скопје. (29924)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Далип Весели, Скопје. (29936)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Петко Јанковски, Скопје. (29947)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Миленковска Зорица, Скопје. (30047)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Таневски Антонио, Скопје. (29785)
- Чековна картичка бр.11829389 издадена од Комерцијална банка АД - Скопје на име Анастасов Никола, Скопје. (29850)
- Свидетелство за 1,2,3 и 4 год. и свидетелство за положен завршен испит издаден од гим. "Орце Николов" Скопје, на име Весна Крстиќ, Скопје. (29688)
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Марко Цепенков" Зелениково - Скопје на име Надире Лимани, с.Бузалково, Велес.. (29770)
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Марко Цепенков" Зелениково - Скопје на име Мифтар Лимани, с.Бузалково, Велес. (29771)
- Свидетелство на име Стојанова Даниела, Велес. (29786)
- Свидетелство на име Ангеловски Иванче, Велес. (29787)
- Свидетелство на име Јанков Влатко, Кавадарци. (29788)
- Свидетелство на име Истрефи Шките, Струга. (29789)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од О.У. во с.Кондово - Скопје. на име Азам Целадин, Скопје. (29807)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од УСО "Перо Наков" Куманово на име Феим Насуфи, с.Оризаре, Куманово. (29809)

Свидетелство и диплома на име Симоновски Зоран, Куманово. (29814)

Свидетелство за 1, 2, 3 и 4 одд. на име Али Адем, Тетово. (29838)

Свидетелство за 8 одд. на име Земрије Узаири, Тетово. (29838)

Свидетелство на име Дестанова Асијела, Берово. (29838)

Свидетелство на име Боболински Дејанче, Берово. (29838)

Свидетелство на име Атанасова Јасмина, Делчево. (29838)

Свидетелство на име Семењоска Незета, с.Пласница, М.Брод. (29874)

Свидетелство на име Ферат Хамди, Тетово. (29875)

Свидетелство на име Тодосиева Мирка, Кочани. (29892)

Свидетелство за 8 одд. на име Каракутов Љупчо, Пехчево. (29893)

Свидетелство на име Стојковски Јоше, Кочани. (29894)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Лирија" Скопје на име Џељадин Љоки, Скопје. (30055)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ за возрасни А.С.Макаренко - Скопје на име Спасовски Кристијан, Скопје. (30059)

Ученичка книшка на име Ваљани Емини, Куманово. (30059)

Индекс бр.11576 издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Муареми Мухамед, с.Врапчишта, Гостивар. (29774)

Индекс издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Нације Кич, Скопје. (29883)

Индекс бр.81/96 издаден од Електро технички Факултет - Скопје на име Митрев Атанаско, Делчево. (29790)

Диплома на име Истрефи Шкипе, Струга. (29790)

Диплома на име Валентина Петковска, Куманово. (29790)

Пасош бр.733612/95 издаден од УВР - Тетово на име Фатмире Тахири, с.Требош, Тетово. (30121)

Пасош бр.476727/94 издаден од УВР - Скопје на име Макаров Стефан, ул.Шекспирова бр.1/1-6, Скопје. (30150)

Пасош бр.1250594 на име Ристоски Александар, ул.18 Ноември бр.47, Гостивар. (30150)

Пасош бр.1107553/98 издаден од УВР - Скопје на име Фаик Рагибовиќ, ул.А.Дворжак бр.10 а, Скопје. (30151)

Пасош бр.133865/93 издаден од УВР - Скопје на име Исејин Цавид, с.Студеничани, Скопје. (30157)

Пасош бр.0938446 издаден од УВР - Тетово на име Демири Ајет, ул.Илинденска бр.188, Тетово. (30158)

Пасош бр.925943/96 издаден од УВР - Скопје на име Тодор Марковски, ул.Стари Новакина бр.2, Скопје. (30160)

Пасош бр.1074122 издаден од УВР - Велес на име Садија Тахировиќ, с.Г.Оризари, Велес. (30160)

Пасош бр.0842602 издаден од УВР - Скопје на име Реџепагиќ Јасмин, бул.АСНОМ бр.14/2-22, Скопје. (30168)

Пасош бр.031868/93 издаден од УВР - Скопје на име Куновска Евдокија, ул.В.Комаров бр.21/33, Скопје. (30168)

Пасош бр.908615/96 издаден од УВР - Скопје на име Куновски Благој, ул.В.Комаров бр.21/33, Скопје. (30166)

Пасош бр.1000474/97 издаден од УВР - Скопје на име Марица Тодоровска, бул.АВНОЈ бр.24/4-26, Скопје. (30168)

Пасош бр.495943 на име Ризов Дончо, ул.Првوماјска бб, Валандово. (30168)

Пасош бр.1124405/98 издаден од УВР - Скопје на име Марковиќ Саша, ул.Народни херои бр.23/3-2, Скопје. (30172)

Пасош на име Емин Мифтари, с.Туин, Кичево. (30172)

Пасош бр.1053861/97 издаден од УВР - Скопје на име Кликовац Живка, ул.Трновска Клисурска бр.17, Скопје. (30189)

Пасош бр.0280818/94 издаден од УВР - Скопје на име Идаи Џука, ул.Ресенска бр.5/1-2, Скопје. (30189)

Решение уп. бр.12-9210 издадено од СО Центар-Скопје на име Сбајдин Зејнулахи, Скопје. (29755)

Решение бр.221922/2 издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Спасов Александар, "Анаис", Скопје. (30039)

Решение бр.08-14 4741/2 за давање на дозвола за увоз на експозивни материјали издадена од Министерство за трговија на Р.Македонија на име А.Д.Г."Маврово" Скопје. (30054)

Пасош бр. 396196 издаден од УВР - Охрид на име Мострова Катерина. (30054)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Фондот за локални патишта и улици на општина Кочани, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-11/99 ЗА ЈАВНА НАБАВКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: Фонд за локални патишта и улици – Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бб.
- 1.2. Предмет на набавката: Изградба на локален пат с. Пантелеј – с. Рајчани и изградба на ул. „Горче Петров“, „Васил Главинов“, „Вера Которка“, „Малина Поп Иванова“, „Орце Николов“ во град Кочани и крпење на ударни дупки и прекопи во општина Кочани, изградба на локален пат Кочани – с. Полаки, пробивање на локален пат Брана „Гратче“ – с. Јастребник и доградба на ул. „1-ви Мај“.
- 1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на домашни правни лица.
- 1.4. Вид и количини: Дадени и опишани во проектите и спецификацијата на работите /предмер и пресметка/.
- 1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: цена на понудата за изградба, рок на изградбата, начин на плаќање, референца на изведените работи, и гарантен рок.
- 1.6. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворениот повик.
- 1.7. Рок и важност на понудата: 10 дена од денот на прифаќањето на понудата.

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Техничката документација може да се види кај огласувачот, секој работен ден од 7 до 15 часот.

III СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да содржи: Адреса и седиште на понудувачот.
- 3.2. Предмет на понудата /сите делови од набавката или одделен дел од набавката.
- 3.3. Единечни цени и вкупна цена во денари.
- 3.4. Начин на плаќање.
- 3.5. Рок за изградба.
- 3.6. Рок и важност на понудата.
- 3.7. Референца на изведените работи и
- 3.8. Гарантен рок.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата: – Извод од судска регистрација на дејноста;

– Документи за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет;

– Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста;

4.2. Доказ за техничката способност на понудувачот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни набавки;

– референца за извршени работи во последните 3 години,

– техничка опременост на понудувачот.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи ознака „не отворај“ на десниот горен агол, со означување бројот на повикот, а согласно 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во Фондот за локални патишта и улици – Кочани, во претходно определен рок.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не ги содржат документите во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителните податоци може да се добијат во Фондот за локални патишта и улици – Кочани или на тел. 0903-32-515.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување градежно земјиште „Кочани“ – Кочани, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-232/99 ЗА ЈАВНА НАБАВКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување градежно земјиште „Кочани“ – Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

– Изградба на канализациона мрежа во м.в. „Усова чешма“, „Драчевиќ“ и „Пазарски пат“;

– Изградба на водоводна мрежа во м.в. „Усова чешма“ и „Драчевиќ“;

– Изградба на тротоари на ул. „Кеј на Револуцијата“, „Иво Лола Рибар“ и „Плоштад Маршал Тито“;

– Изградба на бетонски коловоз на ул. „Христијан Карпош“, „14-та Македонска бригада“, „Партизанска“, „Стив Наумов“ и „Коста Рацин“;

– Пробивање и тампонирање на улиците: ул. „Пазарски пат“, „Усова чешма“, „Стив Наумов“, „Амди Мустафа“ и „Кемал Ибраим“;

– Изградба на потпорен ѕид на ул. „Душан Петрески“;

– Изградба на два премина преку каналета во м.в. „Лесна индустрија“;

– Изградба на електрична напонска мрежа во м.в. „Драчевиќ“;

– Изградба на пешачко-кејско тротоарско осветлување на ул. „Маршал Тито“ и „Кеј на Револуцијата“;

– Изработка на сливници за атмосферска вода на тротоарите на ул. „Маршал Тито“;

– Проширување на тротоарски и паркинг простор на ул. „Роза Петрова“;

– Изработка на заштитна ограда на ул. „Илинденска“ и ул. „Ване Грдовјански“;

– Довршување на „Градска капела“.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на домашни и правни лица.

1.4. Вид и количини: Дадени и опишани во проектите и спецификацијата на работите /предмер и пресметка/.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: цена на понудата за изградба, рок на изградбата, начин на плаќање, квалитет на изведените работи и гарантен рок.

1.6. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворениот повик.

1.7. Рок и важност на понудата: 10 дена од денот на прифаќањето на понудата.

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Техничката документација може да се види кај огласувачот, секој работен ден од 7 до 15 часот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи: Адреса и седиште на понудувачот;

3.2. Предмет на понудата /сите делови од набавката или одделен дел од набавката/;

3.3. Единечни цени и вкупна цена во денари;

3.4. Начин на плаќање;

3.5. Рок за изградба;

3.6. Рок и важност на понудата;

3.7. Квалитет на изведените работи и

3.8. Гарантен рок.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

– Извод од судска регистрација на дејноста;

– Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет;

– Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста;

4.2. Доказ за техничката способност на понудувачот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни набавки;

– референца за извршени работи во последните 3 години,

– техничка опременост на понудувачот.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи ознака „НЕ ОТВОРАЈ“ на десниот горен агол, со означување број на повикот, а согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во Јавното претпријатие за уредување градежно земјиште „Кочани“ – Кочани, во претходно определен рок.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не ги содржат документите во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителните податоци може да се добијат во Јавното претпријатие за уредување градежно земјиште „Кочани“ – Кочани или на тел. 0903-32-515.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 – 32 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“) бр. 26/98 Ј.П. „Електростопанство на Македонија“ – Скопје – објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-76/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Ј.П. „Електростопанство на РМ“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Транспортна трака.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност во согласност со набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 24.09.1999 во 12 часот во просториите на Подружницата РЕК „Осломеј“ – Осломеј.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Должински дел од транспортна трака составен од неспови секции со должина од 6 метри во количина од 75 парчиња. Секцијата се изработува од елементи: понтони 2, столбчиња 4, крстови 2, страници 2, покривни лимови 1.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата на седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите поединечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката изразени во час, килограм, метар, м³ и други мерни единици како и вкупната цена на целата набавка. На паритет РЕК „Осломеј“ – Осломеј изразена во ГМ.

3.3. Понудата треба да го содржи и начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од неа.

3.5. Понудувачот е должен да ги зачува техничките карактеристики на набавката (технички спецификации) при што тие треба да се во согласност со стандардите на РМ и со меѓународните стандарди кои се прифатени во РМ.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување.

3.7. Понудата треба да содржи квалитет на извршени работи.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ИЗВЕДУВАЧ

- Цена на чинење,
- Квалитет,
- Рок на извршување на работите,
- Начин на плаќање.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ – Осломеј (за комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од носителот на платниот промет,
 - Доказ за техничка способност во согласност со член 23 од Законот-
 - Доказ дека подносителот не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,
 - Доказ дека према понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.
- 5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на отворање.

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни објаснувања можат да се добијат на телефон 095/258-886, при Подружница РЕК „Осломеј – Осломеј“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-85/99

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРО КАБЛИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Електродистрибуциите: Скопје, Битола и Штип.

1.2. Предмет на набавката се ПРО кабли според следните пресеци и должини:

1.2.1. ПРО 13 A/S 3x150 mm², 10 kv. 10.000 m

1.2.1. ПРО 13 3x240 mm², 10 kv. 8.000 m

Од тоа од позиција 1.2.1. – 8.000 м се за Штип, а 2.000 м за Битола, а од позиција 1.2.2. за Скопје.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на каблите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на каблите.

2.6. Карактеристиките на каблите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата и придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македон-

ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на оригиналот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------------------|----|
| 4.1. Цена на чинење | 60 |
| 4.2. Рок на испорака | 20 |
| 4.3. Начин на плаќање | 20 |

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 23.09.1999 г. во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/330 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје

2. Предмет на набавката

2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, буреќ, крофни, еклери, млеко свежо и јогурт, за потребите на

гарнизон Кичево – (видови и количини наведени во Список бр. 1.).

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана – ул. „50 Дивизија“ бр. 22 Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 8 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на гарнизонот Кичево.

2.3. Можност за поделба на набавката.

3. Содржина на понудата

- цена (со пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет,
- за свежото овошје и зеленчук рабат на утврдена пазарна цена.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

– изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,

– техничко-технолошки можности за производство – испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот во времето пред почетокот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничко-технолошки можности за производство – испорака,
- за свежото овошје и зеленчук, рабат на утврдена пазарна цена.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 27.09.1999 година со почеток во 11,00 часот во просториите на гарнизонот Кичево.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-2408/341 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката

- 2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, буреќ, јогурт, месо свежо (јагнешко, свинско и јунешко) за потребите на гарнизон Гевгелија, – (видови и количини наведени во Список бр. 1.)
- 2.2. Списокот бр. 1 со одредени количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана – ул. „50 Дивизија“ бр. 22 Скопје, во работен ден од 10.00 до 13.00 часот, соба бр. 8 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на гарнизонот Гевгелија.
- 2.3. Можност за поделба на набавката.

3. Содржина на понудата

- цена (со пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет,
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена пазарна цена.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишана и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство – испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да

има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот во времето пред почетокот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака,
- за свежото овошје и зеленчук, рабат на утврдена пазарна цена.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 24.09.1999 година со почеток во 11.00 часот во просториите на гарнизонот Гевгелија.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 10, 14 и 16 Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Специјална детска болница Охрид, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА КРОВ НА ПОСТОЕЧКИТЕ РАМНИ ПОВРШНИ НА ОБЈЕКТОТ НА ЈЗО СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА – О Х Р И Д

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

- 1.1. Нарачател на набавката е ЈЗО Специјална детска болница, нас. „Свети Стефан“, Охрид.
- 1.2. Предмет на набавката е изградба на кров на постоечките рамни површини на објектот на ЈЗО Специјална детска болница – Охрид.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни, правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- 2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во ЈЗО Специјална детска болница – Охрид, секој работен ден од 7 до 14 часот во време на траењето на јавниот повик.
- 2.2. При подигањето на тендерската документација, заинтересираниот понудувач треба да уплати 500,00 денари неповратни средства на жиро сметка бр. 41000-603-1947, единствен даночен број 4020995100792, банкарски депозитор Охридска Банка АД Охрид, или во благајната на ЈЗО Специјална детска болница – Охрид.
- 2.3. Изведбениот проект е ставен на увид во Архивата на ЈЗО Специјална детска болница – Охрид, во време на траењето на јавниот повик, од 7 до 14 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

- 3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот.
- 3.2. Рок на испорака – завршување на работите.
- 3.3. Крајна цена на чинење.
- 3.4. Начин на плаќање.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- 4.1. Извод од регистрација на дејноста.
- 4.2. Документ за бонитет од носителот на платен промет, во оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар.
- 4.3. Изјава од понудувачот дека не е под стечај, потпишана од овластено лице на понудувачот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- 5.1. Цена на чинење.
- 5.2. Квалитет.
- 5.3. Рок на изведување на работите.
- 5.4. Начин на плаќање.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ:

- 6.1. Рок на поднесување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весникот „Дневник“ и „Службен весник на РМ“.
- 6.2. Понудите се доставуваат на начин пропишан со одредбите на членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- 7.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи првиот нареден ден по истекот на рокот за доставување на понуди, за што понудувачите ќе бидат известени по телефон.
- 7.2. Јавното отворање ќе биде во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

- 8.1. Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени со повикот и тендерската документација не ќе бидат разгледувани.
- 8.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 8.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 096/21-907.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/99

И НАБАВУВАЧ:

– Основно училиште „Гоце Делчев“ – Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96.

II ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА:

– Прехранбени производи во годишно количество, и тоа:

1. Леб т-500 од 0,600 кг. 1800 парчиња
2. Бурек 3420 тепсии
3. Печива 108000 парчиња
4. Брашно 100 кг.
5. Говедско месо без коска 360 кг.
6. Говедско мелено месо 150 кг.
7. Пилешко месо (батак) 144 кг.
8. Риба 100 кг.
9. Шеќер 1800 кг.

10. Масло за јадење (зејтин) 180 литри
11. Ориз 50 кг.
12. Сирење 50 кг.
13. Кашкавал 440 кг.
14. Млеко 360 литри
15. Јогурт 4320 литри
16. Останати колонијални производи по потреба.

III НАЧИН НА ИСПОРАКА:

– Испораката на производите од т. 1 и 3 се врши секој ден, а на останатите производи по претходно доставена нарачка, а по потреба и непосредно подигнување.

IV МОЖНОСТ ЗА ПОДЕЛБА НА НАБАВКАТА:

– Доколку понудувачот не располага со сите производи, можна е и поделба на набавките согласно на асортиманот на стоките на понудувачот.

V ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- Назив на понудувачот;
- Поединечна цена;
- Начин и услови на плаќање;
- Рок на испорака;

– Гаранција на квалитет.

VI ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Придружната документација се доставува согласно чл. 43 од Законот за јавни набавки и содржи: извод од регистрацијата, документ за бонитет од носителот на платен промет и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај.

VII РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- Рок за доставување на понудите е 3 дена сметано од денот на објавување на барањето во дневниот печат.
- Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, на начин и постапка согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- Понудите се доставуваат на адреса: Основно училиште „Гоце Делчев“, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96, Тетово.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/99

1. Набавувач ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје.
2. Предмет на набавката е организирање исхрана на учениците за учебната 1999/2000 год.
 - како храна ќе се користат пекарски производи (бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно према барањата на учениците.
3. Понудата треба да содржи
 - назив на понудувачот
 - поединечна цена искажана во денари со данок на промет
 - начин и услови на плаќање
 - рокови на испорака
4. Документите во согласност со чл. 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет од Заводот за платен промет оригинал или заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај потпишана од одговорно лице)
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
 - цената; квалитетот; начин на плаќање и рок на испорака.
6. Рок и начин на достава на понудите:
 - Рок за доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето

– Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени, нема да бидат разгледани.

Понудите и другата документација да се достават во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки.

– Понудите да се достават на адреса: ОУ „Димо Хаџи Димов“ ул. „Ангел Динев“ – 66 Скопје.

– Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 160/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА
ММ ТАБАНОВЦЕ-ФАЗА 2 – (С. Г. КОЈНАРЕ,
ЧЕТИРЦЕ, КАРАБИЧАНЕ, СОПОТ И КОСТУР-
НИК) – КУМАНОВО**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ 66.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ Табановце-фаза 2 – (с. Г. Којнаре, Четирце, Карабичане, Сопот и Костурник) – Куманово.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %
- начин на плаќање до 5 %
- рок на извршување на работите до 5 %
- техничка способност референци до 10 %
- кадровска структура до 10 %
- техничка опременост до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24-09-1999 година до 10 часот, кога ѝ ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 24.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и

предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 161/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ММ КУКЛЕВИЦА И РАКЛИШ – РАДОВИШ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ Куклевица и Раклиш – Радовиш

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %
- начин на плаќање до 5 %
- рок на извршување на работите до 5 %
- техничка способност референци до 10 %
 - кадровска структура до 10 %
 - техничка опременост до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24.09.1999 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 24.09.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 162/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА
ММ ВРАТНИЦА – ТЕТОВО**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ Вратница – Тетово.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %
- начин на плаќање до 5 %
- рок на извршување на работите до 5 %
- техничка способност референци до 10 %
- кадровска структура до 10 %
- техничка опременост до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24.09.1999 година до 13 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понула“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 13 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 24.09.1999 година, во 13 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на 31.08.1999 година објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА,
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕР-
МОТЕХНИЧКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, УРЕДИ И ПО-
СТРОЈКИ ЗА ТЕРМИНАЛНАТА АЕРОДРОМСКА
ЗГРАДА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 18/99, е Јавното претпријатие за аеродорски услуги „Македонија“ Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за санација, реконструкција и дополнување на термотехничките инсталации, уреди и постројки за терминалната аеродромска зграда на Аеродромот „Скопје“ – Скопје.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 16 од Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на санација, реконструкција и дополнување на термотехничките инсталации, уреди и постројки за терминалната аеродромска зграда на Аеродромот „Скопје“ – Скопје.
2. Тендерската документација понудувачот на јавниот повик може да ја подигне во просториите на Архивата на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2. Обем и количина на набавката.
3. Квалитет и стандард.
4. Технички карактеристики на набавката.
5. Цена на набавката и валута, на набавката како и начинот на плаќање.
6. Рок и место на извршување на набавката.
7. Гаранција.
8. Рок и важност на понудата.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност на понудувачот (преку документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет) согласно член 22, 23 од Законот за јавни набавки како и извод од судска регистрација, изјава дека понудувачот не е под стечај како и доказ дека не е изречена мерка за забрана вршење на дејност.
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:
 - Цена на набавката – 30 бода.
 - Рок на испорака – 30 бода.
 - Начин на плаќање – 20 бода.
 - Функционални карактеристики – 20 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, 54 и 55 од Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на плиќот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот. Во ковертот треба да има уште два затворени коверти од кој едниот ја содржи финансиската документација заедно со понудата и на неа стои ознака „Понуда“, а додека другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи назив „Документација“ и точна адреса на испраќачот – понудувачот.

3. Се кој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) трае: 16 дена сметајќи го и денот на објавувањето во јавните гласила.
2. Створањето на понудите ќе се изврши 23-от ден од денот на објавувањето, сметајќи го и денот на објавувањето во јавни гласила, а доколку тој ден падне во неработен ден отворањето ќе се изврши во следниот работен ден во 09.00 часот во просториите на ЈПАУ „Македонија“ Скопје – Сала за состаноци.
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет (бонитет со мислење) нема да се разгледуваат.
4. Понудувачот треба да достави банковна гаранција во висина од 10% од вредноста на набавката согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

Комисија за јавни набавки на
ЈПАУ „Македонија“ Скопје

„Тобачна“ Љубљана ДОО донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТОБАЧНА

Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љубљана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат „Благоја Деспотовски Шовел“ – Скопје со важност од 05.09.1999 година.

Вид на цигари	малопроджна цена (денари)
Boss soft filters lights	33,00

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари.
Цената е со вкalkулиран данок на промет (акциза) од 40%.

Тобачна Промет доо – Скопје
Директор,
м-р. Сашо Кожухаров, с.р.

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ 59/96), Министерството за правда, распишува

О Г Л А С ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува следните услови:

- да е дипломиран правник и
- да има работно искуство на правни работи најмалку пет години.

Кандидатот е потребно да ги достави следните документи:

- диплома за завршен Правен факултет;
- уверение со кое ќе докаже дека има работно искуство на правни работи најмалку 5 години и тоа со опис и попис според правилникот за систематизација на работните места;
- уверение ако имаат положено правосуден испит;
- молба со задолжителна административна такса од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните

генералии, адреса, број на телефон, број на лична карта и единствениот матичен број.

На денот на одржувањето на писмениот дел (испитот, секој кандидат треба да достави уплатница во износ од 3.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за полагање на нотарски испит на име на средства на Министерството за правда – Скопје.

Потребните документи (оригинал или оригинално заверено фотокопие) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот на полагањето на испитот.

Нотарскиот испит (писмениот дел) се закажува за:

28.09.1999 година	во 15,00 часот
12.10.1999 година	во 15,00 часот
09.11.1999 година	во 15,00 часот
03.12.1999 година	во 15,00 часот

Испитот се одржува во просториите на Апелациониот суд во Скопје – голема сала.

Министерството за правда ги известува кандидатите кои не покажале задоволителен резултат по еден предмет, за денот на полагањето на поправниот испит ќе бидат дополнително известени.

Кандидатите треба да се пријават за полагање на поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на овој рок се закажува и датумот на полагањето на поправниот испит и треба да приложат уплатница на износ од 1.500 денари, уплатени на жиро сметка 40100-788-84 за полагање на нотарски испит на име на средства на Министерството за правда и даночен број на Министерството за правда 4030990245525, депонент Народна банка на Република Македонија.

Министерство за правда

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1999 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули – август 1999 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1999 година изнесува – 1,4%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

1535. Одлука за разрешување и именување на претседател на Комисијата за одликувања и признајња на Претседателот на Република Македонија	2825
1536. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука	2825

1537. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука	2825
1538. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука	2825
1539. Решение за назначување советник на министерот за наука	2825
1540. Решение за назначување советник на министерот за наука	2825
1541. Решение за назначување советник на министерот за наука	2826
1542. Решение за назначување советник на министерот за култура	2826
1543. Решение за назначување помошник на министерот за образование	2826
1544. Решение за разрешување од должноста помошник на секретарот на Владата на Република Македонија	2826
1545. Решение за разрешување од должноста директор на јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво – Радио Велес	2826
1546. Решение за именување вршител на должноста директор на јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво – Радио Велес	2826
1547. Решение за назначување советник на министерот за здравство	2827
1548. Решение за назначување советник на министерот за здравство	2827
1549. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип	2827
1550. Решение за разрешување од должноста помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	2827
1551. Решение за назначување помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	2827
1552. Решение за назначување помошник на секретарот на Владата на Република Македонија	2828
1553. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимација на републичкиот инспектор за техничка инспекција	2828
1554. Одлуки за изменување на одлуките за именување на претседател, членови и нивни заменици на изборните комисии на изборните единици од број 1 до број 85	2830
Обрасци од број 5 до број 24	2830
1555. Решение на Републичката геодетска управа	2950
Исправка за Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање на царина	2950
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 1999 година	2984

Меѓународни договори

55. Закон за ратификација на Конвенцијата за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело	1
--	---